

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 31

Год. LXV

Понеделник, 2 март 2009

Цена на овој број е 250 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
567. Одлука за преземање на недвижниот имот на граничните премини за патен сообраќај на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија од страна на Министерство за финансии – Царинска управа.....	2	573. Одлука за давање согласност на Извештајот за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2008 година.....	4
568. Одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари од Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија на Министерството за финансии – Царинска управа.....	3	574. Одлука за затворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Лече, Република Италија.....	5
569. Одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари од Министерството за внатрешни работи на Министерството за финансии – Царинска управа.....	3	575. Одлука за давање на одобрение за основање на Приватно средно училиште „Академија Леонтиќ“ во Скопје.....	5
570. Одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари од Министерството за одбрана на Министерството за финансии – Царинска управа.....	3	576. Одлука за прифатливост на предлогот за повторно прогласување на Преспанското Езеро за заштитено подрачје во категоријата споменик на природата.....	5
571. Одлука за престанок и давање на трајно користење на недвижни ствари од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Министерството за финансии – Царинска управа.....	4	577. Одлука за прифатливост на предлогот за повторно прогласување на Дојранското Езеро за заштитено подрачје во категоријата споменик на природата.....	5
572. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма за 2009 година на ЈП „Македонски шуми“ - п.о. - Скопје.....	4	578. Одлука за давање согласност на Одлуката за припојување на Јавната научна установа Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје кон Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје.....	6
		579. Одлука за промена на јурисдикционата надлежност на дејствување на Почесниот конзулат на Република Македонија во Инсбрук, Република Австрија.....	6

	Стр.		Стр.
580. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Технолошко индустриска развојна зона Скопје.....	6	590. Изменување на лиценца под бр. 19-3149/1 од 25.08.2005 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	10
581. Одлука за престанување и давање на трајно користење на движна ствар на Казнено поправната установа Затвор - Скопје.....	7	591. Правилник за висината на надоместите за извршените услуги и почетната висина на закупнината на деловниот и рекламниот простор на граничните премини за патен сообраќај.....	10
582. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за измени и дополнувања на Статутот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	7	592. Годишна наредба за здравствена заштита на животните за 2009 година....	11
583. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за работа за 2009 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ – Скопје.....	7	593. Одлука за менувачки работи.....	26
584. Образец на барање за распределување на квота за доматно пире.....	8	594. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за сигурноста на информативниот систем на банката.....	31
585. Решение за отповикување на Почесниот конзул на Република Македонија во Лече, Република Италија.....	9	595. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за сметковниот план за банките.....	31
586. Решение за изменување и дополнување на Решението за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје.....	9	596. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.....	33
587. Програма за изработка на просторни планови во Република Македонија за 2009 година.....	9	597. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за управување со кредитниот ризик.....	37
588. Изменување на лиценца под бр. 19-975/1 од 18.02.2008 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри во автомат клуб.....	9	598. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за задолжителен депозит кај Народната банка на Република Македонија.....	38
589. Изменување на лиценца под бр. 19-2430/1 од 30.04.2008 година издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги „АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	10	599. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	40
		600. Правилник за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности	41
		601. Одлука кон барањето за признавање на стаж на осигурување што се пресметува со зголемено траење за работните места во ЈКП „Скопска Црна Гора“ – с. Мирковци.....	73
		602. Одлука кон барањето за признавање на стаж на осигурување што се пресметува со зголемено траење за работните места во ДПТУ „Бучим“ ДООЕЛ - Радовиш.....	75
		Огласен дел	1-48

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

567.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), а во врска со член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ – ЦАРИНСКА УПРАВА

Член 1

Со оваа одлука недвижниот имот на граничните премини за патен сообраќај и тоа: КО Богородица со следните катастарски парцели: КП бр. 2858/2; 2856/2; 2860; 2845 и 3326 со вкупна површина од 16,359м², КО Звезгор со следните катастарски парцели: КП бр. 4090/6 и 4090/7 со вкупна површина од 146 м², КО Радожда со следните

катастарски парцели: КП бр: 2722; 2723; 2724; 2719; 2579; 2589; 2716; 2709; 2710; 2707; 2607; 2577; 2571; 2572 и 2608 со вкупна површина од 25,052 м², од Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија ги презема Министерство за финансии – Царинска управа.

Член 2

Примопредавањето на недвижниот имот од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија и Министерство за финансии – Царинска управа.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-204/1
17 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

568.

Врз основа на член 20 и 27а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ОД ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ – ЦАРИНСКА УПРАВА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија му престанува користењето на недвижните ствари кои се наоѓаат во КО Богородица со следните катастарски парцели: КП бр: 2842/1; 2848; 2849; 2850 и 2851 со вкупна површина од 23.411м², КО Ново Коњарево со следните катастарски парцели: КП бр: 3485; 3486; 3526; 3527; 3528; 3529; 3530; 3534; 3535; 3538; 3539/2; 3540/2; 3541; 3542; 3543; 3544; 3545; 3546; 3547; 3548/2; 3563; 3569/2; 3570/2; 3571/2; 3572/2; 3573/2; 3602/2; 3603/2; 3604/2; 3617; 3618/2; 3619/2; 3625/2; 3626 и 3640 со вкупна површина од 56.756 м², КО Породин со следните катастарски парцели: КП бр: 383; 813/2; 813/3; 684/2; 685/2; 813/4; 813/6; 815/2; 815/3; 816/4; 128/2; 129/2; 130/2; 131/2; 381/2; 382/2 и 2677/2 со вкупна површина од 63.925 м², КО Табановце со следните катастарски парцели: КП бр: 106/1; 106/4; 108; 109; 110/2; 110/3; 117/2; 117/3; 118; 119/2; 119/3; 120/2; 120/3; 124/2; 124/3; 125/2; 126/1; 126/2; 126/3; 127; 128/2; 442/2; 442/3; 442/4; 444/3; 444/4; 444/5; 444/6; 444/7; 444/8; 453/2; 453/3; 454/2; 465/2; 465/3; 465/4; 493/3; 899/2; 929/2; 930/2; 931/2; 932/2; 933; 935/1; 937; 938; 939; 940/1; 941/1; 941/2; 942/2; 944; 945; 946; 947; 948; 949/2; 950/1; 950/2; 951/2; 951/3; 952/2; 953/2; 955/2; 956/2; 1194/2; 1194/3; 1194/4; 1195/2; 1195/3; 1195/4; 1196/2; 1196/4; 1197/2; 1197/3; 1197/4; 1198/3; 1198/4; 1198/5; 1199/2; 1199/3; 1199/4; 1200/2; 1200/3; 1200/4; 1201/3; 1201/4; 1201/5; 1202/2; 1202/3; 1202/4; 1206/1; 1206/2; 1207/2; 1208/1; 1208/2; 1209/1; 1209/2; 1209/3; 1210; 1213/1; 1213/2; 1214; 1215; 1216; 1217; 1218/1; 1218/2; 1219/2; 1220; 1221/2; 1222; 1223; 1224/2; 1224/3; 1225/2; 1227; 1229/2; 1230; 1242/2; 1243; 1244; 1245; 1246; 1247; 1248/2; 1389; 1390; 1193; со вкупна површина од 120.137м², КО Радожда составена од следната КП бр: 2576 со вкупна површина од 2.096м² и КО Блаце со следните катастарски парцели: КП бр: 2838/3; 2847/2; 2839/1; 2773/1; 2773/2; 2772/1; 2772/2; 2771; 2770; 2769; 2768; 2767; 2766; 2759/2; 2758/2; 2757/2; 2757/1; 2759/1; 2758/1; 2760; 2763 и 2764 со вкупна површина од 61.810м².

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерство за финансии-Царинска управа.

Член 3

Примопредавањето на недвижниот имот од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија и Министерство за финансии – Царинска управа.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-204/2
17 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

569.

Врз основа на член 20 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ – ЦАРИНСКА УПРАВА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за внатрешни работи му престанува користењето на недвижните ствари кои се наоѓаат во КО Баниште со следните катастарски парцели КП бр: 640 и 640/1 со вкупна површина од 10.638 м².

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерство за финансии - Царинска управа.

Член 3

Примопредавањето на недвижниот имот од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерство за внатрешни работи и Министерство за финансии - Царинска управа.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-204/3
17 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

570.

Врз основа на член 20 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ОД МИНИСТЕРС-
ТВОТО ЗА ОДБРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ФИНАНСИИ – ЦАРИНСКА УПРАВА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за одбрана му престанува користењето на недвижните ствари кои се наоѓаат во КО Сретеново со следната катастарска парцела број 135/2 со вкупна површина од 136.444 м2, КО Ново Коњарево со следните катастарски парцели: КП бр. 3560/1; 3564/1 и 3566/2 со вкупна површина од 56.708 м2.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерство за финансии-Царинска управа.

Член 3

Примопредавањето на недвижниот имот од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерство за одбрана и Министерство за финансии – Царинска управа.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.19-204/4 17 февруари 2009 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески, с.р.
--	--

571.

Врз основа на член 20 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ОД МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО
И ВОДОСТОПАНСТВО НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ФИНАНСИИ – ЦАРИНСКА УПРАВА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство му престанува користењето на недвижните ствари кои се наоѓаат во КО Богородица со следните катастарски парцели КП бр. 2861; 2859/2; 2872 со вкупна површина од 1891 м2, и КО Радожда со следната катастарска парцела број 2717 со вкупна површина од 1121 м2.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерство за финансии-Царинска управа.

Член 3

Примопредавањето на недвижниот имот од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерството за финансии - Царинска управа.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-204/5 17 февруари 2009 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески, с.р.
---	--

572.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2009 ГОДИНА
НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - П.О. - СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната инвестициона програма за 2009 година на ЈП „Македонски шуми“ - п.о. - Скопје, бр. 02-121/4 од 26.01.2009 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 26.01.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-528/1 24 февруари 2009 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески, с.р.
--	--

573.

Врз основа на член 18 од Законот за основање на Агенција за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ
ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Извештајот за работа на Агенцијата за енергетика на Република Македонија за 2008 година, бр. 02-44/6 од 03.02.2009 година, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 3.02.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-647/1 17 февруари 2009 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески, с.р.
--	--

574.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЛЕЧЕ,
РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

Член 1

Република Македонија го затвора Почесениот конзулат во Република Италија, со седиште во Лече.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-721/1 24 февруари 2009 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

575.

Врз основа на членовите 10, став 2, 11, 12 и 13 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08 и 92/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ПРИВАТНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ
„АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИК“ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на Приватно средно училиште „АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИК“ во Скопје.

Член 2

Одобрението од член 1 на оваа одлука се дава врз основа на поднесокот (барањето) од основачот Васка Леонтиќ од Скопје.

Член 3

Во приватното средно стручно училиште од член 1 на оваа одлука ќе се организира и остварува настава за средно стручно образование, согласно Законот за средно образование и Законот за стручно образование и обука.

Член 4

Потребниот наставен кадар кој ќе изведува настава во Приватно средно училиште „АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИК“ во Скопје, е согласно Нормативот за наставниот и друг кадар во средното образование.

Во прва година на образование наставата ќе ја изведуваат: осум наставници во прва година на образование, девет наставници во втора година на образование и девет наставници во трета година на образование.

Член 5

Потребната опрема за опремување на Приватно средно училиште „АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИК“ во Скопје, е согласно нормативите утврдени за оваа дејност.

Член 6

Приватно средно училиште „АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИК“ во Скопје ќе биде сместено на објект на бул. „Војводина“ бб во Скопје и во објект на бул. „Партизански одреди“ бр. 43 а 1/1 реон 55 во Скопје, со вкупна површина од 940 м².

Член 7

Бројот на учениците кои ќе се запишат во учебната 2009/2010 година ќе изнесува три паралелки, додека за наредните учебни години за бројот на паралелки ќе одлучува основачот.

Член 8

Наставата во Приватно средно училиште „АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИК“ во Скопје ќе се изведува на македонски јазик и неговото кирилско писмо, албански јазик и неговото писмо и на турски јазик и неговото писмо.

Член 9

Програмата за воспитно-образовната дејност на Приватно средно училиште „АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИК“ во Скопје е соодветна на програмата за стручно образование и обука кое се остварува во јавните средни училишта во Република Македонија.

Член 10

Приватно средно училиште „АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИК“ во Скопје ќе отпочне со работа на 1 септември 2009 година по добивањето на решение за верификација од Министерството за образование и наука.

Член 11

Средствата потребни за работа на Приватно средно училиште „АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИК“ во Скопје ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-749/1 17 февруари 2009 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

576.

Врз основа на член 95 став 1 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 14/06 и 84/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2009 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИФАТЛИВОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ПОВТОРНО
ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО
ЗА ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ ВО КАТЕГОРИЈАТА
СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА

Член 1

Со оваа одлука се прифаќа предлогот за повторно прогласување на Преспанското Езеро за заштитено подрачје во категоријата споменик на природата.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-782/1	Заменик на претседателот
24 февруари 2009 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

577.

Врз основа на член 95 став 1 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 14/06 и 84/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2009 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИФАТЛИВОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ПОВТОРНО
ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО
ЗА ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ ВО КАТЕГОРИЈАТА
СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА

Член 1

Со оваа одлука се прифаќа предлогот за повторно прогласување на Дојранското Езеро за заштитено подрачје во категоријата споменик на природата.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-783/1	Заменик на претседателот
24 февруари 2009 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

578.

Врз основа на член 61, став 3 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ НА ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА – СКОПЈЕ КОН УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за припојување на Јавната научна установа Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје кон Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ –

Скопје, бр. 02-226/1 од 13.02.2009 година, донесена од Советот на ЈНУ Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје, на седницата одржана на 13.02.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-839/1	Заменик на претседателот
24 февруари 2009 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

579.

Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОМЕНА НА ЈУРИСДИКЦИОНАТА НАДЛЕЖНОСТ НА ДЕЈСТВУВАЊЕ НА ПОЧЕСНИОТ
КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
ИНСБРУК, РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА

Член 1

Република Македонија променува јурисдикциона надлежност на дејствување на Почесен конзулат, со седиште во Инсбрук, од надлежност на територија на цела Австрија во надлежност само на територијата на областите Тирол и Форарлберг.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-860/1	Заменик на претседателот
24 февруари 2009 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

580.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08) и член 12, став 4 и член 23, став 3 и 4 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08 и 130/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА
РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ

Член 1

Во Одлуката за основање на Технолошко индустриска развојна зона Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/07), во насловот зборовите:

„Технолошко индустриска развојна зона Скопје“ се заменува со зборовите: „Технолошко индустриска развојна зона Скопје 1“.

Член 2

Во член 1 и член 3, став 1 и 2 зборовите: „Технолошко индустриска развојна зона Скопје“ се заменуваат со зборовите: „Технолошко индустриска развојна зона Скопје 1“.

Член 3

Во член 4 зборовите: „Технолошко индустриска развојна зона Скопје“ се заменуваат со зборовите: „Технолошко индустриска развојна зона Скопје 1“, зборовите: „139 33 74 м²“ се заменуваат со зборовите: „140 14 18 м²“, а по зборовите: „заведени во Имотен Лист број 1 за КО Бунарцик и“, се додаваат зборовите:

КП 633/4 со површина од 1852 м²,

КП 670/2 со површина од 1579 м²,

КП 672/2 со површина од 613 м²,

Заведени во Имотен лист бр. 450 за КО Бунарцик

КП 638/7 со површина од 2219 м²,

КП 638/11 со површина од 1781 м²,

Заведени во Имотен лист бр. 447 за КО Бунарцик и“.

Член 4

Во член 5 и член 6 зборовите: „Технолошко индустриска развојна зона Скопје“ се заменуваат со зборовите: „Технолошко индустриска развојна зона Скопје 1“.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-861/1
24 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

581.

Врз основа на член 54 и член 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерство за одбрана трајно му престанува користењето на движна ствар - 300 метри Бринов елемент „НАТО-жилет жица“.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава без надомест на трајно користење на Казнено поправната установа Затвор - Скопје.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со директорот на Казнено поправната установа Затвор - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските на движната ствар од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-866/1
24 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

582.

Врз основа на член 21 став 3 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08 и 130/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за измени и дополнувања на Статутот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони бр. 02-1557/4 од 17.11.2008 година, донесена од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата, одржана на 17.11.2008 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-900/1
24 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

583.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.02.2009 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2009 ГОДИНА НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Инвестиционата програма за работа за 2009 година на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ – Скопје, бр. 02-145/1-1 од 30.01.2009 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 30.01.2009 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6958/1-08
10 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

584.

Образец на барање за распределување на квота за домати пире, кој претставува составен дел на Одлуката за намалување на увозните давачки за домати пире објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 26 од 24.02.2009 година.

ПРИЛОГ

**ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕ ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ
НА КВОТА ЗА ДОМАТНО ПИРЕ**

1. УВОЗНИК	Бр.	2. ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕ	Бр.
		(м.п) одговорно лице	
3. ЕДИН. МЕРА	4. КОЛИЧИНА	5. ТАРИФНА ОЗНАКА (десет цифри) 2002 90 91 00	
6. ОПИС Домати приготвени или конзервирани на друг начин освен со оцет или оцетна киселина: - Друго: -- Со содржина на сува материја поголема од 30% по маса: --- Во пакувања со нето маса што надминува 1 кг			
7. БР. на ЕЦД и ДАТУМ		8. ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА УВОЗНО ЦАРИНЕЊЕ (м.п) одговорно лице	

ПОТВРДА ЗА РАСПРЕДЕЛЕНА КВОТА ЗА ДОМАТНО ПИРЕ

1. Број	2. Датум	3. Тар. ознака 2002 90 91 00	4. Един. мера	5. Количина
(м.п) Одговорен царински службеник				

**ЗАБЕЛЕШКА: БАРАЊАТА КОИ НЕ СЕ ЦЕЛОСНО ПОПОЛНЕТИ ЌЕ БИДАТ ОТФРЛЕНИ
СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ Е НАПЛАТЕНА
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ПО ТАРИФЕН БРОЈ 1 И ТАРИФЕН БРОЈ 7**

585.

Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91) и член 61, став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЛЕЧЕ,
РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА**

Член 1

Се отповикува Цовани Сабато, од местото Почесен конзул на Република Македонија во Република Италија, со седиште во Лече.

Член 2

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15/1 24 февруари 2009 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески, с.р.
---	--

586.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08) и член 2 став 1 од Одлуката за образување на Национална комисија за мало и лесно оружје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2009 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, НАЦИО-
НАЛНО КОНТАКТ ЛИЦЕ, ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР
НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА МАЛО И
ЛЕСНО ОРУЖЈЕ**

1. Во Решението за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), во точката 1, во дел а), зборовите: „д-р Гоце Цуклески“ се заменуваат со зборовите: „Виолета Андоновска“.

2. Во делот в) во алинејата 1 зборовите: „Иво Котевски“ се заменуваат со зборовите: „Гоко Петковски“.

Во алинејата 4 зборовите: „Томислав Николовски“ се заменуваат со зборовите: „Јорданче Фимчев“.

По алинејата 4 се додаваат две нови алинеи кои гласат:

„- Славе Витанов, вработен во Министерството за внатрешни работи,

- Анита Томовска, вработена во Министерството за внатрешни работи,“

Во алинејата 5, која станува алинеја 7, зборовите: „Насер Ајдари“ се заменуваат со зборовите: „Шпреса Граица Османи“.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-719/1 24 февруари 2009 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески, с.р.
---	--

587.

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/05 и 137/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.02.2009 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА**

1. Средствата за исплата на Програмата за изработка на просторни планови во Република Македонија за 2009 година се обезбедени во раздел 12101 програма 3, подпрограма 30, категорија 42 ставка 425 просторни планови утврдена во Буџетот на Република Македонија за 2009 година во износ од 16.600.000 денари.

2. Средствата од точка 1 од Програмата за изработка на просторни планови во Република Македонија за 2009 година ќе се користат за:

2.1. Измени и дополнување на Просторен План на Република Македонија фаза – документациона основа на Планот 13.600.000,00 денари

2.2. Годишен извештај за спроведување на Просторниот План на Република Македонија 3.000.000,00 денари

3. За начинот и динамиката на спроведување на оваа програма ќе се грижи Министерството за животна средина и просторно планирање, кое во рамките на предвидените средства може да врши соодветни поместувања на планираните износи.

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6537/1 17 февруари 2009 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески, с.р.
--	--

588.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.02.2009 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 19-975/1 ОД 18.02.2008 ГОДИНА ИЗДАДЕНА
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ФЛА-
МИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕ-
ДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под бр. 19-975/1 од 18.02.2008 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот „17“ се заменува со бројот „19“.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-642/1
17 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република,
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

589.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2009 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 19-2430/1 ОД 30.04.2008 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТР-
ГОВИЈА И УСЛУГИ „АСТРА ЕЛЕКТРОНИК
КОМПАНИ“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА
ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под бр. 19-2430/1 од 30.04.2008 година издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги „АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ“ ДОО Скопје, во точката 3 бројот „14“ се заменува со бројот „17“.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-735/1
24 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република,
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

590.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.02.2009 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 19-3149/1 ОД 25.08.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ“ ДОО СКОП-
ЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под бр. 19-3149/1 од 25.08.2005 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3, бројот „18“ се заменува со бројот „20“.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-876/1
24 февруари 2009 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република,
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

591.

Врз основа на член 49-г став 4 од Законот за Царинска управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07 и 103/08), министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ИЗВР-
ШЕНИТЕ УСЛУГИ И ПОЧЕТНАТА ВИСИНА НА
ЗАКУПНИНАТА НА ДЕЛОВНИОТ И РЕКЛАМ-
НИОТ ПРОСТОР НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА
ПАТЕН СООБРАЌАЈ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат висината на надоместоците за извршените услуги и почетната висина на закупнината на деловниот и рекламниот простор на граничните премини за патен сообраќај.

Член 2

За влез и престој на царински терминал на граничен премин за патен сообраќај се наплаќа:

- До 1 час	- 200,00
- До 3 часа	- 400,00
- До 6 часа	- 600,00
- До 24 часа	- 1,000,00
- За секој 1 час над 24 часа	- 100,00

За мрежно напојување на трифазен приклучок

- За 1 час се наплаќа:	- 200,00
------------------------	----------

Почетната месечна закупнина за 1м² деловен простор за вршење платен промет и царинско застапување на граничните премини за патен сообраќај изнесува:

1. За граничните премини за патен сообраќај: Блаце, Табановце, Деве Баир, Богородица и Кафасан

- За вкупна површина до 20 м ²	- 900,00
- За вкупна површина од 20 м ² до 60 м ²	- 600,00
- За вкупна површина над 60 м ²	- 300,00

2. За граничните премини за патен сообраќај: Мечитлија, Делчево, Ново Село и Стар Дојран.

- За вкупна површина до 20 м ²	- 600,00
- За вкупна површина од 20 м ² до 60 м ²	- 400,00
- За вкупна површина над 60 м ²	- 200,00

3. За граничните премини за патен сообраќај: Јажинце, Пелинце, Стење, Свети Наум и Блато

- За вкупна површина до 20 м ²	- 300,00
- За вкупна површина од 20 м ² до 60 м ²	- 200,00
- За вкупна површина над 60 м ²	- 100,00

Почетната месечна закупнина за 1м² деловен простор за вршење на угостителска дејност изнесува:

1. За граничните премини за патен сообраќај: Блаце, Табановце, Деве Баир, Богородица и Кафасан.

- | | |
|--|------------|
| - За вкупна површина до 20 м ² | - 1.500,00 |
| - За вкупна површина од 20 м ² до 60 м ² | - 1.200,00 |
| - За вкупна површина над 60 м ² | - 900,00 |

2. За граничните премини за патен сообраќај: Медитлија, Делчево, Ново Село и Стар Дојран.

- | | |
|--|----------|
| - За вкупна површина до 20 м ² | - 900,00 |
| - За вкупна површина од 20 м ² до 60 м ² | - 600,00 |
| - За вкупна површина над 60 м ² | - 300,00 |

3. За граничните премини за патен сообраќај: Јажинце, Пелинце, Стење, Свети Наум и Блато

- | | |
|--|----------|
| - За вкупна површина до 20 м ² | - 600,00 |
| - За вкупна површина од 20 м ² до 60 м ² | - 400,00 |
| - За вкупна површина над 60 м ² | - 200,00 |

Почетната месечна закупнина за 1м² рекламен простор на граничните премини за патен сообраќај изнесува:

1. За рекламен простор на граничните премини за патен сообраќај Блаце, Табановце, Деве Баир, Богородица и Кафасан - 300,00

2. За рекламен простор на граничните премини за патен сообраќај: Медитлија, Делчево, Ново Село и Стар Дојран - 200,00

3. За рекламен простор на граничните премини за патен сообраќај: Јажинце, Пелинце, Стење, Свети Наум и Блато - 100,00

Цените се без данок на додадена вредност.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за висината на надоместоците услуги и почетната висина на закупнината на деловниот и рекламниот простор на граничните премини за патен сообраќај. ("Службен весник на Република Македонија" бр.107/08).

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-7287/1
24 февруари 2009 година
Скопје

Министер,
Трајко Славески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 592.

Врз основа на член 57 став 1 алинеја 1 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007) и член 21 од Законот за идентификација и регистрација на животните „Службен весник на Република Македонија” бр. 69/04 и 81/07), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

ГОДИШНА НАРЕДБА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ЗА 2009 ГОДИНА

Член 1

Согласно одредбите на оваа наредба во 2009 година ќе се спроведуваат следните мерки за заштита на животните од заразни болести:

1. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ СВИЊИТЕ

Во 2009 година ќе се изврши попис на одгледувалишта на свињи. Пописниот формулар врз основа на кој ќе се врши пописот е даден во Прилог 1 кој е составен дел на оваа наредба.

1.1. Класична чума кај свињите

Превентивната вакцинација против Класичната чума кај свињите, задолжително ќе се врши на целата територија на Република Македонија.

Вакцинацијата на свињите ќе се врши во текот на целата година со атенуирана вакцина, според упатството на производителот на вакцината. Возрасните грла ќе се вакцинираат еднократно. Прасињата ќе се вакцинираат двократно, согласно упатството на производителот на вакцината.

Во прометот може да се пуштаат само имуни свињи, односно свињи кои се вакцинирани најмалку седум дена пред пуштањето во промет.

Доколку не постои доказ дека свињите се вакцинирани, задолжително ќе се изврши вакцинација.

Во случај на потврдување на болеста, ќе се применат мерките пропишани во Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на Класичната чума кај свињите („Службен лист на СФРЈ” бр. 6/88).

За свињите кои се убиени и нештетно одстранети заради сузбивање на Класичната чума на свињите, на сопственикот на животните, согласно член 49, став 3 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), му се исплаќа надоместок на штетата. Доколку свињите не биле вакцинирани, нема да биде исплатен надоместок на штетата.

Трошоците за вакцинацијата против Класичната чума кај свињите ќе бидат на терет на Програмата за користење средства за здравствена заштита на животните во 2009 година во висина од 50% а останатите 50% се на товар на сопственикот на животните.

2. ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ КАЈ КУЧИЊАТА

2.1. Беснило и дехелментизација

Во 2009 година, кучињата постари од 4 месеци мора да бидат вакцинирани против Беснило на целата територија на Република Македонија во периодот од 15 јануари до 30 јуни 2009 година.

Кучињата кои во текот на годината ќе достигнат старост од 4 месеци и кучињата кои се купени (без доказ дека се вакцинирани) во рок од 14 дена мора да се вакцинираат.

Паралелно со вакцинацијата против Беснило, кучињата задолжително треба да бидат и дехелментизирани со средство кое делува против Ехинококозата.

Трошоците за вакцинацијата против беснилото и дехелментизацијата се на терет на сопствениците на кучињата.

3. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ЖИВИНАТА

Заради соодветен увид во епизоотиолошката состојба со болестите кај живината во Република Македонија, во 2009 година ќе се изврши евиденција на сите фарми со организирано живинарско производство со над 350 единки. Евиденцијата на фармите ќе ја врши официјалниот ветеринар со пополнување на формуларот даден во Прилог 2 кој е составен дел на оваа наредба. Евиденцијата на фармите со организирано живинарско производство треба да се заврши до 1 март 2009 година.

3.1. Класична чума кај живината (Авијарна Инфлуенца кај живината)

Во текот на 2009 година ќе се спроведе активен надзор над Авијарната инфлуенца кај живината со лабораториско испитување. Дијагностичкото испитување ќе се врши согласно Програмата за сузбивање и искоренување на Авијарната инфлуенца („Службен весник на Република Македонија” бр. 82/2007). Поединостите и временските рокови за спроведувањето на активниот надзор ќе ги одреди Директорот на Управата за ветеринарство со посебно упатство.

Земањето примероци и лабораториските претраги во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2009 година.

3.2. Њукастелска болест

Целата живина на територијата на Република Македонија ќе се вакцинира против Њукастелската болест два пати годишно со жива атенуирана вакцина приготвена од сојот Ла Сота. Вакцинацијата ќе ја вршат ветеринарните друштва, водејќи сметка за потенцијата на вакцината и упатството од производителот. Првата вакцинација ќе се изврши на пролет, додека втората вакцинација ќе се изврши на есен. Кај новоизведената живина вакцинацијата може да се изврши и помеѓу наведените периоди.

Во случај на потврдување на болеста, ќе се применат мерките пропишани во Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на Њукастелската болест кај пернатата живина („Службен лист на СФРЈ” бр. 39/88).

За живината која е убиена и нештетно одстранета заради сузбивање на Њукастелската болест, на сопственикот на животните, согласно член 49 став 3 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), му се исплаќа надоместок на штетата. Доколку живината не била вакцинирани, нема да биде исплатен надомест на штетата.

Трошоците за вакцинацијата на живината во целост е на терет на сопствениците на живината.

4. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ КОПИТАРИТЕ

4.1. Инфективна анемија кај копитарите

Серолошко испитување на крвта на копитарите ќе биде извршено:

- еднаш годишно, најдоцна до 31 септември, во сите ергели, спортски друштва и други одгледувалишта со 5 или повеќе копитари;

- при воведувањето на нови грла во одгледувалиштата наведени во алинеја 1, став 1 од оваа точка;
- кај пастувите пред припустот;
- кај кобилите пред припуштањето;
- кај сите копитари кои се носат на изложби и спортски натпревари;
- при ставањето во промет.

Лабораторискиот наод за копитарите за Инфективната анемија кај копитарите во случаите од алинеите 2, 3, 4, 5 и 6 од оваа точка не смее да биде постаро од 30 дена.

Трошоците за дијагностичкото испитување на инфективната анемија кај коњите ќе биде на терет на сопствениците на животните.

4.2. Антракс

Во сите дистрикти на Антраксот превентивна вакцинација на коњите против Антраксот ќе се изврши најдоцна до 30 април, согласно упатството на производителот на вакцината.

Како дистрикт на Антраксот се подразбира подрачјето во кое во последните 20 години е востановен Антракс.

Коњите е дозволено да се напасуваат во заразените подрачја само доколку се вакцинирани и доколку од вакцинацијата прошло најмалку 2 недели.

Ново внесените животни, животните кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат условите пропишани од производителот на вакцината.

Трошоците за вакцинацијата против Антраксот во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2009 година.

5. ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ КАЈ ПЧЕЛИТЕ

5.1. Американската чума на пчелиното легло

Во случај на сомнеж, сопственикот на пчелите ќе го извести официјалниот ветеринар или ветеринарно друштво кои од сомнителните пчелни семејства на Американската чума по пчелно легло, ќе земе материјал и ќе го испрати на лабораториско испитување. Прегледите со посебно внимание ќе се вршат во случаи на продажба на нуклеуси, пакетни роеви и матици кои се субвенционираат.

Трошоците за испраќање на лабораториско испитување и лабораториското испитување се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2009 година.

Во случај на потврдување на болеста, ќе се применат мерките пропишани во Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на заразни болести кај пчелите („Службен лист на СФРЈ” бр. 6/88).

За настанатата штета настаната при сузбивањето на Американската чума на пчелно легло на сопственикот на пчелите, согласно член 49 став 3 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), му се обезбедува надоместок на штетата.

6. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ РИБИТЕ

Заради соодветен увид во епизоотиолошката состојба со болестите кај рибите во Република Македонија, во 2009 година ќе се изврши евиденција на сите рибници од стопански карактер со годишно производство над 1 тон што ја врши официјалниот ветеринар со пополнување на формуларот даден во Прилог 3 кој е составен дел на оваа наредба. Евиденцијата на рибниците од стопански карактер со годишно производство над 1 тон треба да се заврши најдоцна до 1 март 2009 година.

Во текот на 2009 година на дијагностичко испитување ќе подлежат рибите од вештачките рибници и вештачките езера.

Во одгледувалиштата за пастрмки најмалку 2 пати годишно ќе се земе материјал за дијагностичко испитување на Вирусна хеморагична септикемија кај пастрмките. Мострите за лабораториско испитување ќе се земаат, во рана пролет и во касна есен. Во рибниците за производство на пастрмки ќе се изврши во периодот март-април, вирусолошко испитување на подмладокот а во декември, испитување на матичното јато (пастрмски матици) на присуство на Вирусна хеморагична септикемија кај пастрмките (ВХС).

Заради докажување на Заразната некроза на панкреасот кај пастрмките ќе се изврши лабораториско (вирусолошко испитување) на подмладокот во јуни, а на матичното јато во декември.

Задолжително контролно испитување на Бактериски нефритис кај пастрмките ќе се изврши во пролет и на есен.

Заради контрола, сузбивање и искоренување на Пролетната виремија на крапот, задолжително ќе се врши дијагностичко испитување. Редовно испитување еднаш годишно во рана пролет, ќе се врши во рибниците кои произведуваат конзумна риба, рибен подмладок како и кај одгледувачите на крап во кафезните фарми. Материјалот потребен за порибување на отворените води, реките и акумулациите, мора претходно да биде прегледан и да потекнува од фарми кои се слободни од оваа болест.

Лабораториското испитување на Заразна хематопоезиска некроза кај пастрмките ќе се врши за матичното јато во декември, а на подмладокот во јуни.

Трошоците за дијагностичките испитувања во целост се на терет на сопствениците.

7. БОЛЕСТИ КАЈ ДИВЕЧОТ

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата и Националните паркови ќе ги пријават и достават мршите од угинатиот дивеч до официјалниот ветеринар кој ќе ги достави на лабораториско испитување заради утврдување на причините за угинување до Факултетот за ветеринарна медицина.

7.1. Класична чума кај дивите свињи

Сите застрелани свињи, задолжително ќе се испитат на присуство на антитела на Класичната чума кај свињите. Земањето мостри и дијагностичкото испитување ќе се врши согласно упатството дадено во Прилог 4 кој е составен дел на оваа наредба.

Трошоците за лабораториското испитување се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2009 година.

7.2. Беснило

Сите угинати животни, застрелани лисици и волци како и животните сомнителни на Беснило задолжително ќе се пријават и/или достават до официјалниот ветеринар кој ги доставува на лабораториско испитување заради докажување или отфрлање на сомнежот.

Земањето мостри и дијагностичкото испитување ќе се врши согласно упатството дадено во Прилог 4 кој е составен дел на оваа наредба.

Трошоците за лабораториското испитување се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2009 година.

7.3. Трихинелоза

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата и Националните паркови ќе испратат материјал за испитување (мускулен дел од дијафрагмата, дел од масестерот и/или меѓуребрена мускулатура) на присуство на Трихинелоза на Факултетот за ветеринарна медицина од сите отстрелани диви свињи.

Трошоците за лабораториското испитување се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2009 година.

7.4. Туларемија, Хеморагична болест кај зајците и Миксоматоза

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата и Националните паркови ќе ги испратат зајците угинати во ловиштето на лабораториско испитување на Туларемија, Хеморагична болест кај зајците и Миксоматоза.

Трошоците за лабораториското испитување се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2009 година.

8. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ОВЦИТЕ И КОЗИТЕ

8.1. Бруцелоза кај овците и козите

Мерките за пратењето, контролата и искоренувањето на Бруцелозата кај овци и кози во 2009 година ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на Бруцелозата кај овци и кози („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2008).

Временските рокови, дијагностичките тестови кои ќе се користат за дијагностицирање на болеста и другите поединости во спроведувањето на мерките од програмата ќе бидат детализирани од Директорот на Управата за ветеринарство со посебно упатство.

Позитивните овци и кози на Бруцелоза по добивањето на резултатот, ќе бидат заклани од нужда или еутаназирани и нештетно одстранети. На сопственикот на животните, согласно член 49 став 3 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), му се обезбедува надоместок на штетата.

На местото на колење/еутаназација на заболените животни ќе се изврши проверка на идентификацијата на животните и ќе се земат примероци за лабораториско испитување.

Вадењето крв ќе се врши во нови, стаклени епрувети кои се тенкослојни, антихемолитични со димензии 16x100. Крвните проби кои се негодни за дијагностичко испитување нема да бидат признаени за исплата.

Вадењето на крв и лабораториските претраги во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2009 година.

8.2. Антракс

Во сите дистрикти на Антраксот превентивна вакцинација на овците и козите против Антраксот ќе се изврши најдоцна до 30 април, согласно упатството на производителот на вакцината.

Како дистрикт на Антраксот се подразбира подрачјето во кое во последните 20 години е востановен Антракс.

Овците и козите е дозволено да се напасуваат во заразените подрачја само доколку се вакцинирани и доколку од вакцинацијата прошло најмалку 2 недели.

Ново внесените животни, животните кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат условите пропишани од производителот на вакцината.

Трошоците за вакцинацијата против Антраксот во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2009 година.

8.3. Трансмисивни спонгиозни енцефалопатии

Мерките за пратењето, контролата и искоренувањето на Трансмисивните спонгиозни енцефалопатии кај овците и козите во 2009 година ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на Трансмисивните спонгиозни енцефалопатии („Службен весник на Република Македонија” бр. 22/2007).

На сопственикот на животните, согласно член 49 став 3 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), за одземените грла му се обезбедува надоместок на штетата.

Земањето мостри и лабораториските претраги во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2009 година.

9. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ГОВЕДАТА

9.1. Бруцелоза кај говедата

Мерките за пратењето, контролата и искоренувањето на Бруцелозата кај говедата во 2009 година ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на Бруцелозата кај говедата („Службен весник на Република Македонија” бр. 22/2007).

Временските рокови, дијагностичките тестови кои ќе се користат за дијагностицирање на болеста и другите поединости во спроведувањето на мерките од програмата ќе бидат детализирани од Директорот на Управата за ветеринарство со посебно упатство.

Вадењето крв ќе се врши во нови, стаклени епрувети кои се тенкослојни, антихемолитични со димензии 16x100. Крвните проби кои се негодни за дијагностичко испитување нема да бидат признати за исплата.

На сопственикот на животните, согласно член 49 став 3 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), за одземените позитивни грла му се обезбедува надоместок на штетата.

Вадењето на крв и лабораториските претраги во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2009 година.

9.2. Антракс

Во сите дистрикти на Антраксот превентивна вакцинација на говедата, против Антраксот ќе се изврши најдоцна до 30 април, согласно упатството на производителот на вакцината.

Како дистрикт на Антраксот се подразбира подрачјето во кое во последните 20 години е востановен Антракс.

Говедата е дозволено да се напасуваат во заразените подрачја само доколку се вакцинирани и доколку од вакцинацијата прошло најмалку 2 недели.

Ново внесените животни, животните кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат условите пропишани од производителот на вакцината.

Трошоците за вакцинацијата против Антраксот во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2009 година.

9.3. Трансмисивни спонгиозни енцефалопатии

Мерките за пратењето, контролата и искоренувањето на Трансмисивните спонгиозни енцефалопатии кај говедата во 2009 година ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на Трансмисивните спонгиозни енцефалопатии („Службен весник на Република Македонија” бр. 22/2007).

На сопственикот на животните, согласно член 49 став 3 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), за одземените грла му се обезбедува надоместок на штетата.

Земањето мостри и лабораториските претраги во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2009 година.

9.4. Туберкулоза

Мерките за пратењето, контролата и искоренувањето на Туберкулоза кај говедата во 2009 година ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на Туберкулоза кај говедата („Службен весник на Република Македонија” бр. 22/2007).

Временските рокови и другите поединости во спроведувањето на мерките од програмата ќе бидат детализирани од Директорот на Управата за ветеринарство со посебно упатство.

На сопственикот на животните, согласно член 49 став 3 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), за одземените позитивни грла му се обезбедува надоместок на штетата.

Трошоците за дијагностичкото испитување (единечен интракутан тест) се на терет на Програмата за здравствена заштита на животните во 2009 година во висина од 50% а останатите 50% се на товар на сопс-

твеникот на животните. Компаративниот интракутан тест и лабораториските претраги во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2009 година.

Член 2

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Како една од мерките за сузбивање и искоренување на заразните болести кај животните, ветеринарното друштво ќе врши дезинфекција, дезинсекција и дератизација во објектите и дворовите за одгледување на животни каде се појавила болест, согласно Решение од официјалниот ветеринар.

Член 3

Идентификација и регистрација на преживарите

Заради контрола на движењето и здравствената состојба на преживарите во 2009 година ќе се продолжи со идентификација и регистрација на говедата, овците и козите. Идентификацијата и регистрацијата на говедата, овците и козите се врши во текот на целата година. Со идентификацијата и регистрацијата ќе биде опфатено целосно ажурирање на движењето на сите категории на говеда, овци и кози, регистрација на нови одгледувалишта и одјавување на непостоечки одгледувалишта согласно законските прописи од областа на ветеринарството.

Член 4

Институција која ќе го врши лабораториското испитување

Лабораториските испитувања предвидени со оваа наредба, согласно член 11 и 114 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007) ќе ги извршува Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, кој за оваа активност има склучено Договор со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за ветеринарство за спроведување на лабораториското испитување.

Член 5

Ветеринарни друштва кои ќе ги спроведуваат мерките согласно оваа наредба

Мерките предвидени со оваа наредба ги извршуваат ветеринарните друштва кои согласно член 90 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/98), член 41 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007) и член 21 од Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на Република Македонија” бр. 69/04 и 81/07) имаат склучено Договор со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за ветеринарство за спроведување на превентивните активности. За извршување на мерките, се плаќа надоместок определен со Договорот.

Член 6

Вакцини, лекови и помошни лековити средства

Вакцините, лековите и помошните лековити средства кои се користат за спроведување на мерките од оваа наредба треба да бидат регистрирани во Република Македонија.

Член 7

Водене евиденција и известување за спроведените активности

Крвта и другиот материјал кој ветеринарното друштво ги испраќа на лабораториско испитување мора да биде пропратено со Формуларот за лабораториско испитување, даден во Прилогот 5 кој е составен дел од оваа наредба. Факултетот за ветеринарна медицина, ги прима примероците за лабораториско испитување, само доколку истите се пропратени со Формуларот за лабораториско испитување.

Факултетот за ветеринарна медицина води компјутерска евиденција за извршените лабораториски анализи согласно методологијата на “Лабораторискиот Информативен Систем”. Факултетот за ветеринарна медицина резултатите од извршените лабораториски анализи ги доставува до Управата за ветеринарство, надлежните ветеринарни инспектори и ветеринарните друштва кои ги доставиле примероците веднаш по електронски пат и најдоцна за 72 часа по писмен пат.

Ветеринарните друштва, кои ги извршуваат активностите утврдени со оваа наредба, ги пријавуваат до официјалниот ветеринар на месечно ниво, најдоцна до 5-ти наредниот месец. Формуларите за пријава на извршените активности согласно оваа наредба се дадени во Прилог 6 кој е составен дел на оваа наредба. Во случај на појава на заразни болести, пријавувањето мора да се изврши веднаш. Проценката на бројот на животни по населени места ќе се изврши согласно Формуларот за проценка на бројот на животни по населени места кој е даден во Прилог 7. Проценката на бројот на животни треба да се заврши најдоцна до 1 март 2009 година.

За сите активности кои се извршени согласно оваа наредба (вклучително и активностите кои во целост се на товар на сопственикот), ветеринарното друштво ќе пополни “Потврда за извршените активности” во три примероци од кои по една за сопственикот на животните, официјалниот ветеринар и ветеринарното друштво. Обликот на Потврдата за извршените активности е даден во Прилог 8 кој е составен дел на оваа наредба.

Доколку сопственикот на животните одбие спроведување на некои од наредените мерки во неговото одгледувалиште, ветеринарното друштво за тоа ќе го известат официјалниот ветеринар со пополнување на Формуларот за пријава за одбивање за спроведување на наредените мерки. Обликот на пријавата е дадена во Прилог 9 кој е составен дел на оваа наредба.

Говедата, овците и козите кои подлежат на дијагностичко испитување мора да бидат трајно обележани и регистрирани според Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на Република Македонија” бр. 69/04 и 81/2007).

При издавање на Уверение за здравствена состојба на говедата, ветеринарното друштво е должно да го внесе и бројот на ушната марка.

Член 8

Завршна одредба

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.11-1046/2
25 февруари 2009 година
Скопје

Министер,
Ацо Спасеноски, с.р.

Прилог бр. 1

Република Македонија
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Управа за ветеринарство

Прашалник за попис на одгледувалишта на свињи

Организација

Попишувач

Датум на попишувањето

Код

(Број од идентификациска картичка)

Ден

Месец

Година

1. Одгледувач

☐ Г-дин☐ Г-ѓа☐ ОрганизацијаИме: Татково име: Презиме: Улица и број: Населено место: Поштенски број: Тел. бр. Единствен матичен/даночен број: Занимање:

2. Податоци за одгледувачот

Тип

☐ Одгледувач☐ Трговец

Тип на производство

☐ Тов☐ Расплод☐ Сопствена употреба☐ Друго

Број на свињи

Други видови

☐ Говеда☐ Овци и кози

3. Податоци за одгледувалиште 1

Адреса: Населено место: Поштенски број:

4. Податоци за одгледувалиште 2

☐ Не☐ ДаАдреса: Населено место: Поштенски број:

5. Податоци за животните во одгледувалиштето

Прасиња до 20 кг: Маторици: Товни свињи: Нерези: Назимки:

6. Потврда на дадените податоци

Потпис на попишаниот

Потпис на попишувачот

Код

Забелешки

Прилог 2**ФОРМУЛАР ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ФАРМА ЗА ЧУВАЊЕ НА ЖИВИНА (над 350 единки)**

Назив на фирмата или име и презиме на сопственикот на фармата	
Адреса	
телефон/факс	
даночен број или ЕМБГ	

Карактеристики на објектот	
Населено место	
Епизоотиолошка Единица	
Капацитет (бр. на единки)	
Производство (бр. на единки)	
Колку објекти од ваков тип има на таа локација	
Начин на чување (поден, кафезен)	
Намена на објектот (за бројлери, несилки, родителски парови)	

Прилог 3**ФОРМУЛАР ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА РИБНИЦИ (производство над 1 тон)**

Назив на фирмата или име и презиме на сопственикот на рибникот	
Адреса	
телефон/факс	
даночен број или ЕМБГ	

Податоци за рибникот	
Населено место	
Епизоотиолошка Единица	
Капацитет	
Искористеност	
Тип на рибник (топловоден или ладноводен)	
Колкава водена површина	
Начин на чување (слободни, кафезен)	
Намена на објектот (за тов, репродукција)	
Вид на риби	
Во кои водотеци се испушта водата од рибникот	

Прилог 4

Дијагностичко испитување на дивите свињи на присуство на Класичната чума кај свињите

Со испитувањето ќе бидат опфатени сите отстрелани диви свињи како и пронајдените мрши од диви свињи.

Лабораториското испитување ќе се врши на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје.

Материјал за дијагностика

Од живи - цела крв или серум (детекција на антитела), а од мртви детекција на вирусот или антиген во примероци од органи (тонзили, слезена, бубрег, лимфни јазли или дистални делови од илеумот). Од мрши зафатени со автолиза се зема цела цевчеста коска или градната коска.

Дијагностички постапки

За детекција на антигенот се користи директен тест на флуоресцентни антитела (ФАТ), ЕЛИСА - сендвич со двојни антитела и ПЦР.

Земање и испраќање на материјал за дијагностика на беснило

Мршата (од помалите животни) или главата т.е мозокот (од поголемите животни) треба да се завитка во дебела хигроскопна хартија, а потоа да се стави во пластична кеса или друг водоотпорен и непропустлив материјал и цврсто да се затвори (основно пакување). Ткивата не смеат да бидат фиксирани со било каков хемиски фиксатив. Основното пакување понатаму треба да се спакува на начин погоден за транспорт (на пр. во прирачен фрижидер) со можност за разладување на $+4^{\circ}\text{C}$, однадвор да се стави ознака за видот на примерокот и да се прати што побргу со пропратно писмо во лабораторија. Доколку не постои можност веднаш да се прати материјалот, истиот треба да се чува на -20°C до моментот на транспортот. Навременото земање и соодветно чување на примерокот е особено важно во летните месеци и секогаш при високи температури на околината, кога се случува релативно брзо распаѓање на мозочното ткиво, во кој случај не е можно да се добие валиден резултат за беснило.

НАПОМЕНА: Да се употреби посебен лист за секој вид на животно и вид на мостра поодделно.

☐ Дивеч _____

☐ Риби _____

☐ Друго _____

☐ Во свежа состојба
☐ Разладена на +4°C
☐ Смрзната
/означи едно/

[illegible]

.....

.....

.....

.....

[illegible]

12. ИСПРАЌАЧ:

Прилог 6

Ветеринарно друштво _____

Извештај за извршени активности по фактура бр. _____ во месец
_____ година

Населено место _____

Активност _____

Ред.б р.	Име и презиме на сопственикот	Број на животни
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
Вкупно		

Управител:

(име и презиме)_____
(своерачен потпис)

Прилог 7

До:
 Министерство за земјоделство,
 шумарство и водостопанство
 Управа за ветеринарство

Ветеринарно друштво

(назив на Ветеринарното друштво)

(адреса)

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВА НА БРОЈ НА ЖИВОТНИ

Јас, долу потпишаниот _____ Директор на Ветеринарното друштво _____ потврдувам дека бројот на животните кои се прикажани во овој формулар по мое знаење одговара на вистинската состојба.

Епизоотиолошко подрачје _____

Епизоотиолошка единица _____

Населено место _____

Број на животни

чапункари				копитари			
				Коњи		магариња	
свињи				Мазги		мулиња	
перната живина				други видови животни			
кокошки		мисирки		кучиња			
гуски		шатки		мачки			
				кошници пчели			

Забелешка: Задолжително е пријавувањето на бројот на свињите, коњите, кучињата и кокошките. Бројот на другите видови животни треба да се пријави доколку за тоа има податоци.

Во _____

Дата _____ година

Директор на Ветеринарно друштво

Место за печат
на
Ветеринарното
друштво

(име и презиме)

(своерачен потпис)

Прилог 8

(назив на Ветеринарното друштво)

Бр. _____

(адреса)



: _____

ПОТВРДА бр: _____
(за извршени услуги)

Вид на услуга	Болест	Вид на животни	Вкупен број на животни

На сопственикот _____, од населеното место
(име и презиме)

_____, епизоотиолошка единица _____

Извршена на на ден _____ 2009 година

(потпис на сопственикот)

Извршил: _____
(потпис)

Прилог 9

ПРИЈАВА бр: _____
(за одбивање за и извршување наредени мерки)

На ден _____ 2009 година, ветеринарното друштво

_____ беше одбиено од одгледувачот
(назив на ветеринарното друштво)

_____ од населено место/адреса
(име и презиме)

_____, епизоотиолошка единица

_____ да ги изврши наредените мерки

_____, предвидени со Годишната наредба.

Причините за одбивањето се :

Забелешки :

Одговорно лице од ветеринарното друштво:

(потпис)

**НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****593.**

Врз основа на член 24 став 1 и 3 и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), член 36 став 3 и член 45 став 1 од Законот за девизно работење („Службен весник на РМ“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03 и 81/08), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

**О Д Л У К А
ЗА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Со оваа одлука се пропишуваат условите, начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за вршење менувачки работи, начинот на вршење на менувачките работи, надзорот и мерките коишто може да ги преземе Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка).

2. Одделни поими употребувани во оваа одлука го имаат следново значење:

а) менувачки работи се:

- купување ефективни странски пари и чекови коишто гласат во странска валута, од странски и домашни физички лица и

- продавање ефективни странски пари на домашни физички лица и на странски физички лица врз основа на реоткуп;

б) овластени менувачи се резиденти - правни лица со седиште во Република Македонија коишто од Народната банка добиле дозвола за вршење менувачки работи во согласност со оваа одлука;

Овластените менувачи може да вршат менувачки работи во свое име и за своја сметка или во свое име, а за сметка на банка.

в) менувачко место е просторијата во која се вршат менувачките работи;

г) благодатно место е дел од менувачкото место на кое се вршат менувачките работи;

д) овластено лице е лице вработено кај овластениот менувач, пријавено и евидентирано во Регистарот на Народната банка дека ќе ги врши менувачките работи;

ѓ) одговорно лице е лицето кое го застапува правното лице по закон;

е) овластена банка е банката којашто од гувернерот на Народната банка има добиено дозвола за основање и работење и

ж) готовина се ефективни странски пари и чекови и денари.

**II. УСЛОВИ ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ
МЕНУВАЧКИ РАБОТИ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА**

3. Заради добивање дозвола од Народната банка за вршење менувачки работи резидентот - правно лице, задолжително треба да ги исполни следниве услови:

- да е регистрирано за дејноста „64.19 Друго монетарно посредување“, во Регистарот на трговски друштва или друг регистар кај надлежен орган;

- да располага со соодветна просторија за вршење менувачки работи;

- правното лице коешто сака да врши менувачки работи во свое име, а за сметка на банка, да има склучено договор со банката. Со договорот двете страни ги регулираат меѓусебните права и обврски најмалку во врска со износот на провизијата, потребните упатства и обрасци, откупот и продажбата, курсната листа по која ќе се вршат менувачките работи, контролата, меѓусебното известување и известувањето до Народната банка, трошоците, како и бројот на менувачките места преку кои правното лице ќе работи;

- да има капацитет за безбедно чување на готовината којашто ќе се користи исклучиво за вршење менувачките работи;

- во просторијата каде што ќе се вршат менувачките работи да има соодветни средства за заштита и обезбедување на готовината, имотот и вработените;

- во просторијата каде што ќе се вршат менувачките работи да има инсталирано телефон - телефакс;

- против одговорното лице на правното лице и овластените лица да не е изречена прекршочна санкција, односно казна забрана за вршење професија, дејност или должност и да не е изречена правосилна судска пресуда за кривично дело од областа на финансиите;

- овластените лица да имаат познавање и на најмалку еден од следниве јазици: англиски, германски, француски, шпански и италијански и да имаат завршено најмалку средно образование.

4. За добивање дозвола за вршење менувачки работи, правното лице доставува писмено барање до Народната банка коешто ги содржи следниве податоци:

- фирма и седиште на подносителот на барањето, единствен матичен и даночен број;

- име и презиме, место и датум на раѓање, адреса на живеење, број на лична карта и единствен матичен број на одговорното лице на подносителот на барањето;

- адреса на просторијата во која ќе се вршат менувачките работи;

- број на телефон - телефакс;

- име и презиме, број на лична карта и единствен матичен број на овластените лица;

- за чија сметка ќе ги врши менувачките работи.

Во прилог на писменото барање од став 1 на оваа точка се поднесува и следнава документација:

- доказ дека правното лице е регистрирано за дејноста „64.19 Друго монетарно посредување“, во Регистарот на трговски друштва или друг регистар кај надлежен орган. Изводот од Трговскиот регистар или од другиот регистар да не е постар од 3 (три) месеци пред денот на поднесувањето на барањето;

- доказ за сопственост или договор за закуп на просторијата во која ќе се врши менувачкото работење;

- решение од Државниот санитарен и здравствен инспекторат при Министерството за здравство, дека просторијата ги исполнува условите за вршење на дејноста;

- пријава до Државниот инспекторат за труд и социјална политика при Министерството за труд и социјална политика, за исполнување на мерките, нормативите и стандардите за заштита при работа за вршење на дејноста;

- договор склучен со банка, доколку менувачките работи ги врши во свое име, а за сметка на банка;

- доказ дека има каса;

- доказ за заграден пулт и инсталиран алармен систем или заграден пулт со непробојно стакло;

- доказ од надлежен орган дека против одговорното лице на правното лице и овластените лица не е изречена прекршочна санкција, односно казна забрана за вршење професија, дејност или должност, не постар од 6 (шест) месеци пред денот на поднесувањето на барањето;

- фотокопија од личните карти на одговорното лице на правното лице и овластените лица;

- потврда за престој и дозвола за работа во Република Македонија за странско физичко лице кое е одговорно лице на правното лице или е вработено кај правно лице и ќе врши менувачки работи;

- доказ дека овластените лица имаат познавање и на најмалку еден од следниве јазици: англиски, германски, француски, шпански и италијански и доказ дека имаат завршено најмалку средно образование;

- пополнет и потпишан прашалник од одговорното лице на правното лице (образец 1) заверен од овластено лице (нотар), не постар од 6 (шест) месеци пред денот на поднесувањето на барањето.

Документацијата којашто се доставува кон барањето за издавање дозвола за вршење менувачки работи треба да биде доставена во оригинал или копија заверена кај овластено лице (нотар). Доколку документацијата што треба да се достави е на друг јазик, заедно со оригиналот се доставува и превод на македонски јазик, заверен од овластен судски преведувач.

5. За одлучување во врска со барањето за издавање дозвола, Народната банка може да побара дополнително уточнување на доставената документација или доставување дополнителна документација.

6. Народната банка, по службена должност, ќе обезбеди од Министерството за внатрешни работи доказ дека против одговорното лице во правното лице и вработените кои ќе ги вршат менувачките работи не е изречена или им е изречена правосилна судска пресуда за кривично дело од областа на финансиите.

Доколку одговорното лице на правното лице или лицето коешто ќе ги врши менувачките работи е странско лице, должно е само да го обезбеди овој доказ од надлежните институции во странската земја, којшто не треба да биде постар од 6 (шест) месеци пред денот на поднесувањето на барањето.

Доколку законодавството на земјата од која доаѓа странското лице поинаку ја регулира материјата од точка 6 став 2 на оваа одлука, должно е да приложи соодветен документ или правно мислење од адвокат, со што ќе може да се потврди разликата во регулативата.

7. Народната банка одлучува во врска со барањето од точката 4 на оваа одлука со решение, во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на предавањето на уредно барање.

Под уредно барање се подразбира барање комплетирано со документацијата пропишана во точката 4 и документацијата што Народната банка ќе ја побара согласно со точките 5 и 6 на оваа одлука.

8. Овластениот менувач кој од Народната банка добил дозвола за вршење менувачки работи е должен најдоцна во рок од 30 (триесет) дена од денот на добивањето на решението да ги исполни и следниве дополнителни услови:

- на секое менувачко место видно да ја истакне фирмата на правното лице и посебен натпис „менувачница“ на македонски јазик и на најмалку еден од следниве јазици: англиски, германски, француски, шпански и италијански. Ако во истото менувачко место врши и други работи, натписот „менувачница“ мора да го истакне и во делот каде што се вршат менувачките работи;

- на видно место да истакне курсна листа на куповни и продажни курсеви на валутите коишто ги купува и ги продава;

- да набави каталог за ефективни странски пари од Народната банка;

- да отвори денарска трансакциска сметка и девизна сметка за менувачки работи кај овластена банка;

- да уплати денарски средства на денарската трансакциска сметка за менувачки работи во висина од најмалку 200.000,00 денари;

- да набави персонален компјутер;

- да инсталира интернет-врска;

- да обезбеди сертификат за електронски потпис од овластен издавач на дигитални сертификати за електронски потписи;

- да има програма за спречување на перење пари, согласно со прописите со кои е регулирано спречувањето на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризмот и доказ дека ја доставил на увид на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

Овластениот менувач е должен писмено да ја известува Народната банка за исполнувањето на дополнителните услови.

9. При отворањето на сметките од точка 8 став 1 алинеја 4, овластениот менувач е должен да ѓ достави на овластената банка решение за добивање дозвола за вршење

10. Овластениот менувач може да отвори денарска трансакциска сметка и девизна сметка за вршење менувачки работи во повеќе овластени банки. Овластениот менувач во една овластена банка може да отвори само една денарска трансакциска сметка и една девизна сметка за вршење менувачки работи.

11. Народната банка, по писменото известување од овластениот менувач или по истекот на рокот определен во точка 8 од оваа одлука, ќе изврши контрола на менувачкото место за исполнување на условите од точка 3 став 1 алинеи 4, 5 и 6 и точка 8 од оваа одлука. Доколку се утврди дека тие се исполнети за секое менувачко место, издава писмен белег - налепница, со натпис „менувачницата ги исполнува условите за менувачко работење“.

По добивањето на налепницата, овластениот менувач е должен во рок од 3 (три) работни дена да отпочне со вршење менувачки работи.

12. Доколку Народната банка со контролата утврди дека не се исполнети условите од точка 3 став 1 алинеи 4, 5 и 6 и точка 8 од оваа одлука, нема да му издаде писмен белег - налепница на овластениот менувач и ќе му ја одземе дозволата за вршење менувачки работи.

13. Овластениот менувач е должен да ја извести Народната банка за секоја промена на податоците од точка 4 на оваа одлука, вклучувајќи и престанок со вршење менувачки работи, најмалку 5 (пет) работни дена пред да настане промената, со доставување соодветна документација.

Во зависност од податоците коишто се менуваат и доставената документација за нив, како и за престанокот со вршење менувачки работи, Народната банка му издава соодветно решение или известување на овластениот менувач, во рок од 15 (петнаесет) дена од приемот на уредното известување.

14. Овластената банка го добива овластувањето за вршење менувачки работи од Народната банка, со дозволата за основање и работење или со нејзините натамошни изменувања и дополнувања.

15. Овластената банка е должна да ја извести Народната банка за адресата на секое отворено или затворено менувачко место, односно за секоја промена на адресата на менувачкото место, како и за името, презимето и ЕМБГ на овластените лица кои ќе ги вршат менувачките работи, најмалку 5 (пет) работни дена пред да настане промената.

Народната банка и издава писмен белег - налепница на банката од став 1 од оваа точка за секое отворено менувачко место, односно ја повлекува издадената налепница за секое затворено менувачко место.

16. Народната банка води регистар за издадените решенија, којшто содржи:

- број и датум на издаденото решение;
- фирма и седиште на овластениот менувач;
- име на банката доколку овластениот менувач склучил договор со банка;
- адреса на менувачкото место;
- број на налепница и
- име, презиме и ЕМБГ на одговорното лице на правното лице и на овластените лица коишто ги вршат менувачките работи.

III. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА МЕНУВАЧКИТЕ РАБОТИ

17. Во вршењето на менувачките работи, овластениот менувач е должен:

- налепницата да ја залепи на видно место во просторијата во која се вршат менувачките работи;
- на видно место во просторијата во која се вршат менувачките работи да истакне известување напишано со големи печатни букви со следнава содржина: „Согласно со точка 17 став 1 алинеја 7 од Одлуката за менувачки работи донесена од Народната банка на Републи-

ка Македонија, овластениот менувач е должен да издаде потврда за купување/продавање ефективни странски пари и чекови, на образец МТ1 за секоја склучена трансакција“;

- менувачки работи да врши само со физички лица;
- на видно место во секое време да има истакната курсна листа на куповни и продажни курсеви на валутите коишто ги купува и ги продава;
- во секое време да има истакната цена за услугата за вршење менувачки работи;
- да врши идентификација на физичките лица за секое купување/продавање ефективни странски пари и чекови;
- за секое купување/продавање ефективни странски пари и чекови да изготви „потврда за купување/продавање ефективни странски пари и чекови“ на образец МТ1 во два примерока, од кои еден задолжително се дава на физичкото лице, а вториот примерок се чува во сопствената евиденција;
- да го евидентира секое купување/ продавање ефективни странски пари и чекови во благајничкиот дневник;
- секојдневно да води благајнички дневник;
- да доставува збиен декаден извештај до Народната банка во рок од два работни дена по истекот на декадата на образец ИМР1;
- да води нумериран регистар, потпишан од овластеното лице, за секое купување/продавање ефективни странски пари и чекови што вклучува сума поголема од 2.500,00 евра во денарска противвредност. Податоците се забележуваат по хронолошки редослед;
- менувачките работи да ги врши на менувачките места за кои е издадена дозвола од Народната банка и коишто се евидентирани во Регистарот на Народната банка;
- менувачките работи да ги вршат само овластените лица кои се пријавени и евидентирани во Регистарот на Народната банка;
- да нема разлики помеѓу документите за прометот и фактичката состојба на готовината на благајничкото место;
- на благајничкото место, да не чува готовина која што не потекнува од вршење менувачки работи;
- да ја спроведува програмата за спречување перење пари;
- да ја чува документацијата врз основа на вршење менувачки работи од последните три месеци, во просторијата каде што се вршат менувачките работи;
- да врши продажба на ефективни странски пари на нерезиденти само врз основа на реоткуп;
- при купување ефективни странски пари и чекови од нерезиденти над износот од 10.000,00 евра во денарска противвредност е должен да побара и да задржи писмена потврда за внесени ефективни странски пари и чекови во Република Македонија издадена од Царинската управа на Република Македонија, или документ како доказ дека тие се подигнати од сметката отворена кај овластена банка, во оригинал;

- во секое време во просторијата за вршење менувачки работи да стои натпис „менувачница“ на македонски и на еден од следниве јазици: англиски, германски, француски, шпански и италијански;

- на видно место во просторијата за вршење менувачки работи да има истакнато работно време на менувачницата;

- со одлука на одговорното лице на правното лице, да ја утврди висината на денарскиот и девизниот благајнички максимум. Народната банка може да го пропише начинот на утврдување на висината на денарскиот и девизниот благајнички максимум во Упатството за спроведување на оваа одлука;

- износот над благајничкиот максимум да го уплатува на своите денарски или девизни сметки за менувачко работење, истиот или најдоцна наредниот работен ден.

IV. НАДЗОР И МЕРКИ

18. Народната банка врши надзор на примената на одредбите од Законот за девизно работење, од оваа одлука и од Упатството за спроведување на оваа одлука преку:

- посреден надзор со прибирање, следење и проверка на извештаите, коишто овластените менувачи, врз основа на оваа одлука, се должни да ги доставуваат до Народната банка и

- непосреден надзор на вршењето на менувачките работи кај овластениот менувач.

19. Овластениот менувач е должен да им овозможи на овластените лица на Народната банка кои го вршат надзорот непречено вршење на надзорот, увид во целокупното вршење на менувачките работи и на нивно барање, да им ја стави на располагање целокупната потребна документација.

20. Овластените лица на Народната банка изготвуваат записник за утврдената состојба од извршениот надзор.

Записникот од извршениот надзор претставува службена тајна на Народната банка и овластениот менувач е должен да ја чува. Овластениот менувач може да ја цитира или на друг начин да ја наведе содржината на записникот на трети лица само по писмена согласност од Народната банка.

Овластениот менувач има право да поднесе приговор на записникот за спроведениот надзор во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на записникот.

21. Народната банка му ја укинува дозволата за вршење менувачки работи на резидентот - правно лице, којшто има добиено дозвола од Народната банка за вршење менувачки работи, ако утврди дека:

- дозволата ја добил врз основа на неистинити податоци;

- повеќе не ги исполнува условите за вршење менувачки работи;

- менувачките работи ги извршува спротивно на прописите донесени врз основа на Законот за девизно работење;

- го оневозможува извршувањето на надзор од страна на Народната банка;

- доставува неистинити извештаи во текот на работењето и

- подолго од 30 (триесет) дена не извршува менувачки работи.

По приемот на решението за укинување на дозволата за вршење менувачки работи, правното лице од став 1 на оваа точка е должно веднаш да престане да извршува менувачки работи и да и го врати писмениот белег - налепницата на Народната банка.

22. По укинувањето на дозволата за вршење менувачки работи, правното лице од став 1 на точка 22, неговите основачи или членови на органите на управување немаат право да поднесат барање за добивање дозвола за вршење менувачки работи во рок од 10 (десет) години од денот на правосилноста на решението за укинување на дозволата.

23. Одредбите од точките 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 став 1 алинеја 2, 8, 9, 14, 15, 17, 21, 22 и 23 и точка 19 и 20 од оваа одлука не се однесуваат на овластените банки коишто од гувернерот на Народната банка имаат дозвола за основање и работење.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

24. Гувернерот на Народната банка донесува Упатство за спроведување на оваа одлука.

25. Во врска со барањата за издавање дозволи за вршење менувачки работи поднесени до Народната банка пред влегувањето во сила на оваа одлука ќе се одлучува согласно со одредбите на Одлуката за условите и начинот за добивање на дозвола и вршење на менувачки работи („Службен весник на РМ“ бр. 53/02, 77/03 и 61/04).

26. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

27. Овластените менувачи коишто имаат добиено дозвола за вршење менувачки работи пред влегувањето во сила на оваа одлука, се должни да го усогласат своето работење, согласно со одредбите на точка 8 став 1 алинеја 6, 7 и 8 од оваа одлука, најдоцна до 30.09.2009 година.

28. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите и начинот за добивање на дозвола и вршење на менувачки работи („Службен весник на РМ“ бр. 53/02, 77/03 и 61/04).

О. бр. 02-15/II-1/2009
26 февруари 2009 година
Скопје

Гувернер
и Претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.

Образец 1**ПРАШАЛНИК**
за одговорното лице на правното лице**1. Лични податоци:**

- 1.1 Име и презиме
- 1.2 Домашна адреса
- 1.3 Адреса во РМ (за странско физичко лице со престој во РМ)
- 1.4 Датум и место на раѓање
- 1.5 Државјанство
- 1.6 Број на лична карта
- 1.7 ЕМБГ
- 1.8 Телефон/телефакс

2. Дали на правното лице _____, со матичен број _____ и седиште на _____, коешто е подносител на барањето за добивање дозвола за вршење менувачки работи, врз која било основа му е укината дозволата за вршење менувачки работи, сметано до денот на поднесување на барањето?

Да _____

Не _____

3. Дали основачот/основачите _____, ЕМБГ _____ на правното лице коешто го поднесува барањето за добивање дозвола за вршење менувачки работи, бил основач или бил член на орган на управување на друштво на кое врз која било основа му е укината дозволата за вршење менувачки работи, во претходните 10 (десет) години, сметано до денот на поднесување на барањето.

Да _____

Не _____

Доколку одговорот е потврден, наведете го називот на друштвото, неговиот матичен број, функцијата којашто ја имал и основата за укинување на дозволата:

_____.

4. Дали членот/членовите на органот на управување на правното лице коешто го поднесува барањето за добивање дозвола за вршење менувачки работи _____, ЕМБГ _____, бил основач или бил член на орган на управување на друштво на кое врз која било основа му е укината дозволата за вршење менувачки работи, сметано до денот на поднесување на барањето.

Да _____

Не _____

Доколку одговорот е потврден, наведете го називот на друштвото, неговиот матичен број, функцијата којашто ја имал и основата за укинување на дозволата:

_____.

Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека информациите содржани во овој Прашалник, како и целата документација којашто ја доставува правното лице во рамките на барањето за добивање дозвола за вршење менувачки работи, се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.

Место и датум

Потпис на одговорното лице

594.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006) и член 68 став 1 точка 4 од Законот за банките („Службен весник на РМ“ бр. 67/2007), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СИГУРНОСТА НА ИНФОРМАТИВНИОТ СИСТЕМ НА БАНКАТА**

I. Во Одлуката за сигурноста на информативниот систем на банката („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/2008 и 78/2008), се вршат следните изменувања и дополнувања:

1. Насловот на глава V. се менува и гласи: „V. Друштво за услуги на банката за информативен систем“.

2. Во глава V. точка 24 став 1 се менува и гласи:

„Под друштво за услуги на банката за информативниот систем во смисла на оваа одлука се подразбира:

а) друштво за помошни услуги на банка чија претежна дејност е управување и водење на систем за обработка на податоци и кое врз основа на писмен договор обработува и чува податоци за банката при извршувањето на банкарските и финансиските активности; и/или

б) надворешно лице, кое врз основа на писмен договор обработува и чува податоци за банката при извршувањето на банкарските и финансиските активности“.

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/II-2/2009
26 февруари 2009 година
Скопје

Гувернер
и Претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

595.

Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) и член 103 став 1 од Законот за банките („Службен весник на РМ“ бр. 67/07), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ**

I. Во прилогот 1 на Одлуката за сметковниот план за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/2007, 139/08 и 163/08) се вршат следниве изменувања и дополнувања:

1. Описот на сметката 126 се менува и гласи: „Побарувања за дивиденди“.

2. По сметката 126 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„1260 во денари
1261 во странска валута“.

3. Описот на сметката 127 се менува и гласи: „Сомнителни и спорни побарувања од купувачи и други побарувања“.

4. По сметката 127 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„1270 Сомнителни и спорни побарувања

1279 Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања“.

5. Описот на сметката 4910 се менува и гласи: „Централна влада“.

6. По сметката 50880 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„508801 банки
508802 останати финансиски друштва
508803 останати сектори“.

7. По сметката 50886 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„508861 банки
508862 останати финансиски друштва
508863 останати сектори“.

8. По сметката 50887 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„508871 банки
508872 останати финансиски друштва
508873 останати сектори“.

9. По сметката 50888 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„508881 банки
508882 останати финансиски друштва
508883 останати сектори“.

10. По сметката 50890 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„508901 банки
508902 останати финансиски друштва
508903 останати сектори“.

11. По сметката 50899 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„508991 банки
508992 останати финансиски друштва
508993 останати сектори“.

12. Сметките 5097, 50970 и 50971 се бришат.

13. По сметката 51880 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„518801 банки
518802 останати финансиски друштва
518803 останати сектори“.

14. По сметката 51886 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„518861 банки
518862 останати финансиски друштва
518863 останати сектори“.

15. По сметката 51887 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„518871 банки
518872 останати финансиски друштва
518873 останати сектори“.

16. По сметката 51888 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„518881 банки
518882 останати финансиски друштва
518883 останати сектори“.

17. По сметката 51890 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„518901 банки
518902 останати финансиски друштва
518903 останати сектори“.

18. По сметката 51899 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„518991 банки
518992 останати финансиски друштва
518993 останати сектори“.

19. По сметката 52880 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„528801 банки
528802 останати финансиски друштва
528803 останати сектори“.

20. По сметката 52886 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„528861 банки

528862 останати финансиски друштва
528863 останати сектори“.

21. По сметката 52887 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„528871 банки
528872 останати финансиски друштва
528873 останати сектори“.

22. По сметката 52888 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„528881 банки
528882 останати финансиски друштва
528883 останати сектори“.

23. По сметката 52890 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„528901 банки
528902 останати финансиски друштва
528903 останати сектори“.

24. По сметката 52899 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„528991 банки
528992 останати финансиски друштва
528993 останати сектори“.

25. По сметката 5605 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„56051 банки
56052 останати финансиски друштва“.

26. По сметката 5608 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„56081 банки
56082 останати финансиски друштва
56083 останати сектори“.

27. По сметката 56083 се додава нова сметка којашто гласи:
„5609 Исправка на вредноста на побарувањата по акредитиви и гаранции во денари платени во име на клиентите“.

28. По сметката 5615 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„56151 банки
56152 останати финансиски друштва“.

29. По сметката 5618 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„56181 банки
56182 останати финансиски друштва
56183 останати сектори“.

30. По сметката 56183 се додава нова сметка којашто гласи:
„5619 Исправка на вредноста на побарувањата по акредитиви и гаранции во странска валута платени во име на клиентите“.

31. По сметката 5625 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„56251 банки
56252 останати финансиски друштва“.

32. По сметката 5628 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„56281 банки
56282 останати финансиски друштва
56283 останати сектори“.

33. По сметката 56283 се додава нова сметка којашто гласи:
„5629 Исправка на вредноста на побарувањата по акредитиви и гаранции во денари со валутна клаузула платени во име на клиентите“.

34. По сметката 5690 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„56900 домашни банки
56901 странски банки
56902 останати финансиски друштва - резиденти
56903 останати финансиски друштва - нерезиденти
56904 останати сектори“.

35. По сметката 5699 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„56990 домашни банки
56991 странски банки
56992 останати финансиски друштва - резиденти
56993 останати финансиски друштва - нерезиденти
56994 останати сектори“.

36. По сметката 57590 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„575901 банки
575902 останати финансиски друштва“.

37. По сметката 57599 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„575991 банки
575992 останати финансиски друштва“.

38. По сметката 57890 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„578901 банки
578902 останати финансиски друштва
578903 останати сектори“.

39. По сметката 57899 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„578991 банки
578992 останати финансиски друштва
578993 останати сектори“.

40. По сметката 58590 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„585901 банки
585902 останати финансиски друштва“.

41. По сметката 58599 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„585991 банки
585992 останати финансиски друштва“.

42. По сметката 58890 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„588901 банки
588902 останати финансиски друштва
588903 останати сектори“.

43. По сметката 58899 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„588991 банки
588992 останати финансиски друштва
588993 останати сектори“.

44. По сметката 59590 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„595901 банки
595902 останати финансиски друштва“.

45. По сметката 59599 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„595991 банки
595992 останати финансиски друштва“.

46. По сметката 59890 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„598901 банки
598902 останати финансиски друштва
598903 останати сектори“.

47. По сметката 59899 се додаваат нови сметки коишто гласат:
„598991 банки
598992 останати финансиски друштва
598993 останати сектори“.

48. Описот на сметката 599590 се менува и гласи:
„Сомнителни и спорни побарувања од банки“.

49. По сметката 599590 се додава нова сметка којашто гласи:
„599591 Сомнителни и спорни побарувања од останати финансиски друштва“.

50. По сметката 599591 се додава нова сметка којашто гласи:
„599598 Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања од банки“.

51. Описот на сметката 599599 се менува и гласи: „Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања од останати финансиски друштва“.

52. Описот на сметката 599890 се менува и гласи: „Сомнителни и спорни побарувања од банки“.

53. По сметката 599890 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„599891 Сомнителни и спорни побарувања од останати финансиски друштва

599892 Сомнителни и спорни побарувања од останати сектори“.

54. По сметката 599892 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„599897 Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања од банки

599898 Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања од останати финансиски друштва“.

55. Описот на сметката 599899 се менува и гласи: „Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања од останати сектори“.

56. По сметката 60542 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„60543 Хибридни инструменти

60544 Субординиран долг“.

57. Описот на сметката 639 се менува и гласи: „Капитална загуба реализирана од продажба на средства“.

58. Сметката 6390 се брише.

59. Сметката 65050 се брише.

60. По сметката 66520 се додава нова сметка којашто гласи:

„66521 Вложувања во хартии од вредност, чувани за тргување“.

61. Описот на сметката 66522 се менува и гласи: „Вложувања во хартии од вредност, останати“.

62. Описот на сметката 708513 се менува и гласи: „Ограничени тековни сметки на други финансиски друштва во странска валута“.

63. По сметката 70908 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„709081 банки

709082 останати финансиски друштва

709083 останати сектори“.

64. По сметката 80908 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„809081 банки

809082 останати финансиски друштва

809083 останати сектори“.

65. По сметката 80918 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„809181 банки

809182 останати финансиски друштва

809183 останати сектори“.

66. По сметката 9033 се додаваат нови сметки коишто гласат:

„9034 Удели во паричен облик

9035 Удели во непаричен облик“.

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

По исклучок на став 1 од оваа точка, точките од 6 до 11, од 13 до 26, 28, 29, 31, 32, од 34 до 55, 63, 64 и 65 ќе почнат да се применуваат од 01.06.2009 година.

О. бр. 02-15/II-3/2009
26 февруари 2009 година
Скопје

Гувернер
и Претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

596.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006) и член 2 став 1 точка 29 и член 64 став 3 од Законот за банките („Службен весник на РМ“ бр. 67/2007), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ

I. Во Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/2007 и 32/2008), се вршат следниве измени и дополнувања:

1. Во глава II точка 8 став 1, по зборовите: „валутниот ризик“, се додаваат зборовите: „оперативниот ризик“.

2. Во глава II точка 9 став 1 алинеја 4, зборовите: „ризикот од порамнување и валутниот ризик“, се заменуваат со зборовите: „ризикот од порамнување, валутниот ризик и оперативниот ризик“.

3. Во глава II точка 11 став 1 потточка б) алинеја 3 подалинеја 2, зборовите: „даночни обврски или друг вид обврски“, се заменуваат со зборовите: „даночни или друг вид слични обврски“.

4. Во глава II точка 12, потточката б) се менува и гласи:

„б) Износ на лиценци, патенти, гудвил и други нематеријални средства“;

5. Во глава II точка 12, потточката г) се менува и гласи:

„г) Други нето негативни ревалоризациски резерви коишто се однесуваат на:

- нето негативните ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднување на заштитата на ризикот на нето-вложувања во странска валута и ефективниот дел на заштитата од ризикот на парични текови,

- нето негативните ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднување поврзани со нетековни средства или групи за оттуѓување коишто се чуваат за продажба и вложувања во придружени друштва или заднички вложувања коишто се вреднуваат со користење на методот на главнина,

- други слични ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднување“;

6. Во глава II точка 12, потточката г) се менува и гласи:

„г) Разлика помеѓу исправката на вредноста на финансиските средства и посебната резерва за вонбилансни средства утврдена од страна на банката и потребниот износ на исправка на вредноста и посебната резерва согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик“.

7. Во глава IV точка 27 став 1, алинејата 2 се менува и гласи:

„- валутниот ризик, ризикот од промена во цените на стоките и оперативниот ризик коишто произлегуваат од целокупното работење на банката“.

Во ставот 2 од оваа точка, по зборовите: „согласно со глава IX од оваа Одлука“, се става записка, а зборовите: „и капиталот потребен за покривање на пазарните ризици, утврден согласно со глава VIII од оваа Одлука“, се заменуваат со зборовите: „капиталот потребен за покривање на пазарните ризици, утврден согласно со глава VIII од оваа Одлука и капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик, утврден согласно со глава XI од оваа Одлука“.

8. Во глава V точка 34 став 2, по зборовите: „согласно со глава IX од оваа Одлука“, се става записка, а зборовите: „и капиталот потребен за покривање на пазарните ризици, утврден согласно со глава VIII од оваа Одлука“, се заменуваат со зборовите: „капиталот потребен за покривање на пазарните ризици, утврден согласно со глава VIII од оваа Одлука и капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик, утврден согласно со глава XI од оваа Одлука“.

9. Во глава VI точка 40 потточка д), којашто се однесува на пондерот на ризичност 0%, став 2, зборовите: „Меѓу НБРМ за обнова и развој“, се менуваат и гласат: „Меѓународната банка за обнова и развој“.

10. Во глава VIII точка 95 став 2 се бришат зборовите: „утврдена согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик“.

11. По главата X, се додава нова глава XI, којашто гласи:

„XI. КАПИТАЛ ПОТРЕБЕН ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК

112. Утврдувањето на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик банката го врши со користење на базичниот индикатор. Базичниот индикатор претставува збир на следниве позитивни и негативни позиции, остварени како резултат на редовното работење на банката:

- 1) Приходи од камата;
- 2) Расходи од камата;
- 3) Приходи од дивиденда, освен приходите од вложувања во придружени друштва, подружници и заеднички вложувања;
- 4) Приходи од провизии и надомести;
- 5) Расходи од провизии и надомести;
- 6) Приходи и расходи од позиции коишто се дел од портфолиото за тргување;
- 7) Приходи и расходи врз основа на курсни разлики;
- 8) Реализирани приходи и расходи од позиции коишто не се мерат по објективната вредност преку билансот на успех;
- 9) Приходи и расходи од позиции за заштита на вредноста (hedging) на другите позиции.
- 10) Останати оперативни приходи.

Во останатите оперативни приходи не се вклучуваат вонредните приходи и приходите остварени врз основа на склучени договори за осигурување во име и за сметка на банката. Во расходите од провизии и надомести се вклучуваат трошоците за услуги од трети лица, само доколку станува збор за услуга од матичното лице на банката, подредено лице на банката или подредено лице на матичното лице на банката.

При пресметката на базичниот индикатор, не се вклучува каква било исправка на вредноста на позициите.

Базичниот индикатор се пресметува на годишна основа за периодот што завршува на крајот на финансиската година (31.12.).

Доколку банката не располага со ревидирани финансиски извештаи, при утврдувањето на базичниот индикатор може да ги земе предвид неревидираните извештаи.

113. Врз основа на базичниот индикатор, банката може да го утврди капиталот за покривање на оперативниот ризик со користење на еден од следниве два пристапа:

- Пристап на базичен индикатор, согласно со делот 10.1 од оваа Одлука;
- Стандардизиран пристап, доколку банката ги исполнила критериумите од делот 10.2 од оваа глава.

114. Народната банка може да утврди и повисок износ на капитал потребен за покривање на оперативниот ризик, од капиталот утврден согласно со деловите 10.1 или 10.2 од оваа Одлука, доколку оцени дека тој капитал не одговара на изложеноста на банката на оперативен ризик.

10.1. Пристап на базичен индикатор за утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик

115. Согласно со пристапот на базичен индикатор, капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик се утврдува кога аритметичката средина на тригодишните позитивните износи на базичниот индикатор, утврден согласно со точка 112 од оваа Одлука, ќе се помножи со 15%.

Доколку во која било од последните три години банката остварила базичен индикатор еднаков или помал од нула, тој износ и таа година не се вклучуваат во утврдувањето на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик, односно не се земаат предвид при пресметката на аритметичката средина.

10.2. Стандардизиран пристап за утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик

Критериуми за примена на стандардизираниот пристап

116. Банката може да го користи стандардизираниот пристап за утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик, само доколку ги исполнува сите критериуми за примена на стандардизираниот пристап определени во точките 117, 118, 119 и 120 на оваа Одлука (во натамошниот текст: потребни критериуми).

117. Банката е должна да ги распореди своите финансиски активности во деловните линии дефинирани во табелата бр. 8 и да го утврди базичниот индикатор од точка 112 на оваа Одлука, за секоја одделна деловна линија.

Табела бр. 8

Деловни линии	Активности	Стапка на потребен капитал за деловната линија
1	2	3
Услуги поврзани со финансирање трговци коишто, согласно со Законот за трговски друштва, се сметаат за средни и големи трговци	Купопродажба, гарантирање и/или пласман на емисија на хартии од вредност со преземена обврска за откуп на емисијата и услуги поврзани со гарантирањето и/или пласманот Советување на правните лица во врска со капиталот, деловните стратегии и слично Услуги при спроведување спојувања и припојувања, стекнување акции или удели во други друштва, приватизации	18%

	Инвестициско советување Услуги поврзани со инвестициско истражување и финансиска анализа, како и други видови општи препораки за трансакции со финансиски инструменти		Услуги како агент	Давање услуги на банка-чувар на имот и други слични услуги на чување и администрирање финансиски средства во име и за сметка на клиентот	15%
Тргување и продажба	Тргување во свое име и за своја сметка Посредување на пазарот на пари Прием и извршување налози поврзани со еден или повеќе финансиски инструменти, коишто не се вклучени во деловната линија „брокерски услуги на мало“ Извршување налози во име на клиенти, спроведување понуда и продажба на финансиски инструменти без обврска за нивен откуп (доколку не се вклучени во деловната линија „брокерски услуги на мало“) Операции преку мултилатерални системи за тргување	18%	Управување со средства	Управување со средства и портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот Управување со фондови за зеднички вложувања (инвестициски и пензиски фондови) Останати облици на управување со средства	12%
			Брокерски услуги на мало (физички лица, трговци-поединци, физички лица коишто, согласно со Законот за трговски друштва, не се сметаат за трговци и трговци коишто, согласно со Законот за трговски друштва се сметаат за мали и микротрговци)	Прием и извршување налози за трансфер на еден или повеќе финансиски инструменти коишто не се вклучени во деловната линија „тргување и продажба“ Извршување налози во име и за сметка на клиенти, спроведување понуда и продажба на финансиски инструменти без обврска за нивен откуп	12%
Банкарство на мало (физички лица, трговци-поединци, физички лица коишто, согласно со Законот за трговски друштва, не се сметаат за трговци и трговци коишто, согласно со Законот за трговски друштва, се сметаат за мали и микротрговци)	Прибирање депозити и други повратни извори на средства Кредитирање и други слични активности на финансирање на клиентот (финансирање комерцијални проекти, факторинг, форфетинг и слично) Финансиски лизинг Издавање гаранции, авали и други слични инструменти	12%			
Комерцијално банкарство (средни и големи трговци согласно со Законот за трговски друштва)	Прибирање депозити и други повратни извори на средства Кредитирање и други слични активности на финансирање на клиентот (финансирање на комерцијални трансакции, факторинг, форфетинг и слично) Финансиски лизинг Издавање гаранции, авали и други слични инструменти	15%			
Платен промет и порамнување	Услуги во платниот промет во земјата и странство Издавање и администрирање платежни средства	18%			

118. Банката е должна да воспостави и да применува политика за распоредување на активностите по деловни линии во која ќе ги дефинира принципите за распоредување на своите финансиски активности во соодветните деловни линии и за утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап.

Управниот одбор на банката е должен да ја изработи и да ја донесе политиката од став 1 на оваа точка. Надзорниот одбор на банката е должен да ја разгледа и да ја одобри оваа политика.

Политиката од ставот 1 на оваа точка треба да биде предмет на редовно ревидирање и усогласување со финансиските активности коишто ги врши банката и ризиците на кои е изложена како резултат на тие активности.

119. Банката го врши распоредувањето на финансиските активности во одделна деловна линија со примена на следниве принципи:

- опфатени се сите активности на банката, на начин што овозможува сеопфатност и меѓусебно исклучување;
- сите активности коишто се во функција на некоја друга активност (помошна активност) се вклучуваат во деловната линија на која ѓ припаѓа основната активност. Доколку помошната активност се врши како поддршка на неколку активности, банката користи објективни критериуми за нејзино распоредување, при што овие критериуми мора доследно да се применуваат во сите слични случаи;

- доколку активността не може да биде вклучена во ниту една деловна линија, таа активност се вклучува во онаа деловна линија за која е определена највисока стапка потребен капитал (колона бр. 3 од табелата бр. 8). Во оваа деловна линија се распоредуваат и сите соодветни помошни активности на таа активност;

- Трошоците настанати во една деловна линија, коишто истовремено се однесуваат и на друга деловна линија, можат да бидат распоредени по соодветните деловни линии според интерни методи за распоредување;

- процесот што го користи банката за распоредување на одделните активности по деловни линии мора да биде целосно документиран. Банката е должна да има јасни и детални дефиниции за секоја одделна деловна линија;

- распоредувањето на активностите по деловни линии и начинот на пресметката на базичниот индикатор се предмет на независна проверка од страна на службата за внатрешна ревизија или друштво за ревизија.

120. Покрај критериумите од точките 117, 118 и 119 на оваа одлука, коишто се однесуваат на бројот и карактерот на деловните линии и принципите на распоредување на финансиските активности по одделни деловни линии, банката е должна да ги исполни и следниве критериуми за примена на стандардизираниот пристап:

- системот за управување со оперативниот ризик е целосно документиран и се однесува на целото работење на банката;

- јасно се дефинирани правата и одговорностите на одделните органи на банката, како и на вработените во банката коишто се вклучени во системот на управување со оперативниот ризик;

- се следат сите податоци коишто се од значење за управувањето со оперативниот ризик, особено податоците за значителните загуби остварени како последица на изложеноста на овој ризик;

- воспоставен е систем на редовно известување на органите на банката за изложеноста на оперативен ризик и за остварените загуби, којшто овозможува добивање соодветни и навремени податоци и информации за изложеноста на оперативниот ризик. Банката е должна да има процедури за преземање мерки од страна на соодветните органи, врз основа на добиените информации;

- системот за управување со оперативниот ризик е предмет на редовна независна проверка од страна на службата за внатрешна ревизија и друштво за ревизија.

Службата за внатрешна ревизија е должна, пред почетокот на примената на стандардизираниот пристап, да го утврди исполнувањето на потребните критериуми, како и да проверува на редовна основа дали банката продолжува да ги исполнува потребните критериуми.

Пресметка на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизираниот пристап

121. Банката којашто ги исполнува потребните критериуми, го утврдува капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик преку пресметка на базичниот индикатор пондериран според ризикот за секоја одделна деловна линија и базичниот индикатор пондериран според ризикот за секоја од последните три години.

Базичниот индикатор пондериран според ризикот за секоја деловна линија претставува производ на базичниот индикатор за таа деловна линија, утврден согласно со точките 112 и 117 на оваа одлука и стапката на потребен капитал дефинирана во колоната бр. 3 од табелата бр. 8.

Збирот на сите базични индикатори пондерирани според ризикот за секоја деловна линија во текот на една година, го дава базичниот индикатор пондериран според ризикот за таа година. При утврдување на базичниот индикатор пондериран според ризикот за одредена година, се земаат предвид сите базични индикатори пондерирани според ризикот за секоја деловна линија, без разлика на нивниот предзнак (позитивен или негативен).

Капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик се добива кога збирот на базичните индикатори пондерирани според ризикот за секоја од последните три години ќе се подели со 3. Доколку базичниот индикатор пондериран според ризикот за одредена година е негативен, при утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик се зема со вредност којашто е еднаква на нула.

122. Банката којашто го користи пристапот на базичен индикатор за утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик, е должна да ја извести Народната банка за намерата и рокот кога планира да почне да го користи стандардизираниот пристап.

Банката е должна постојано да ги исполнува потребните критериуми. Доколку банката престане да ги исполнува потребните критериуми, должна е да достави писмено образложение до Народната банка во рок од пет работни дена, наведувајќи ги причините за неисполнувањето на критериумите, мерките што ги презема за отстранување на тие причини, како и рокот во кој ќе се обезбеди повторно целосно исполнување на потребните критериуми.

Народната банка може да и наложи на банката поинакви рокови и мерки од мерките и роковите наведени во писменото образложение од став 2 на оваа точка.

123. Доколку, врз основа на доставеното писмено образложение од точка 122 на оваа одлука или преку вршењето на супервизорската функција, Народната банка оцени дека банката повеќе не ги исполнува потребните критериуми, ниту може во соодветен рок да обезбеди исполнување на потребните критериуми, може да и наложи на банката да престане да го применува стандардизираниот пристап, односно да почне да го утврдува капиталот за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор.

Банката којашто го применува стандардизираниот пристап не може да одлучи да премине кон пристапот на базичен индикатор за утврдување на капиталот за покривање на оперативниот ризик, доколку претходно не ја извести Народната банка и доколку не добие согласност од неа. Банката е должна да ги наведе причините поради кои планира да премине кон користење на пристапот на базичен индикатор за утврдување на капиталот за покривање на оперативниот ризик.“

12. Главите XI, XII и XIII, стануваат глави XII, XIII и XIV, а точките 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 и 131, стануваат точки 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 и 143.

13. Во главата XI, којашто станува глава XII, точката 119 којашто станува точка 131 се менува и гласи:

„131. Активата пондерирана според другите ризици на банкарската група се утврдува кога збирот на капиталот потребен за покривање на валутниот ризик на банкарската група, утврден согласно со точката 132 од оваа одлука, капиталот потребен за покривање на па-

зарните ризици на банкарската група, утврден согласно со точката 133 од оваа одлука, капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик, утврден согласно со точка 134 од оваа одлука и капиталот потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките, утврден согласно со точка 135 од оваа одлука, ќе се помножи со 12,5.

При утврдувањето на капиталот потребен за покривање на валутниот ризик на банкарската група, капиталот потребен за покривање на пазарните ризици на банкарската група, капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик и капиталот потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките на банкарската група, се користи агрегираниот метод, на начин утврден во точките 132, 133, 134 и 135 од оваа одлука.

14. Во главата XI, којашто станува глава XII, во точката 121 којашто станува точка 133 се додава нов став 4 којшто гласи:

„Во случај кога одредена членка на групата не е должна да утврдува капитал за покривање на пазарните ризици, нејзините позиции од портфолиото за тргување се вклучуваат во утврдувањето на активата пондерирана според кредитниот ризик на консолидирана основа.“

15. Во главата XI, којашто станува глава XII, точката 122 којашто станува точка 134 се менува и гласи:

„134. Секоја членка на банкарската група е должна да го утврди капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик на индивидуална основа, согласно со глава XI од оваа одлука.

Збирот на утврдениот капитал од став 1 од оваа точка за сите членки на групата го дава капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик за банкарската група.“

16. Во главата XI, којашто станува глава XII, точката 124 којашто станува точка 136, бројката: „119“ се менува со бројката: „131“.

17. Во главата XII, којашто станува глава XIII, во точките 126 и 127 коишто стануваат точки 138 и 139, бројката: „125“ се менува со бројката: „137“.

18. Во главата XIII, којашто станува глава XIV, точката 130 којашто станува точка 142, став 2, зборовите: „и XI.3 (освен точката 120)“, се заменуваат со зборовите: „и XII.3 (освен точката 132)“.

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 31.12.2011 година.

По исклучок на став 1, точките 3, 4, 5, 6, 9 и 10 од оваа одлука ќе се применуваат со денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Банка којашто со денот на примената на оваа одлука планира да започне да го користи стандардизираниот пристап за утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик, е должна да ја извести Народната банка за намерата за примена на стандардизираниот пристап, најдоцна до 31.12.2010 година. Народната банка може да побара од банката којашто ја известила за намерата за користење на стандардизираниот пристап, да достави документиран доказ за исполнувањето на потребните критериуми од точките 117-120 од оваа одлука.

О. бр. 02-15/II-4/2009
26 февруари 2009 година
Скопје

Гувернер
и Претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.

597.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) и член 68 став 1 и член 69 став 2 од Законот за банките („Службен весник на РМ“ бр. 67/2007), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРЕДИТНИОТ РИЗИК

I. Во Одлуката за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2008) се вршат следните изменувања и дополнувања:

1. Во глава II точка 5 став 1, зборовите: „која е предмет на класификација од страна на банката“, се бришат.

2. Во глава III точка 15 став 3, по зборовите: „ефективна каматна стапка“, се додаваат записка и зборот: „изразена“.

3. Во глава III по точката 26, се додава нов дел III.3 кој гласи:

„III.3 Класификација на изложеноста на кредитниот ризик и утврдување исправка на вредноста на поединечна основа за вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

27. Банката не врши класификација на изложеноста на кредитниот ризик во категориите на ризик и не утврдува исправка на вредноста за вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба според начинот определен во деловите III.1 и III.2 од оваа Одлука.

28. Во случаите кога банката ќе оцени дека, согласно со точките 7 и 8 од оваа Одлука, вложувањето во хартии од вредност расположливи за продажба е оштетено, банката ќе утврди износ на исправка на вредноста кој е еднаков на негативната разлика помеѓу објективната вредност и амортизираната набавна вредност.

Објективната вредност на вложувањето во хартии од вредност расположливи за продажба се определува според неговата тековна пазарна цена на активен пазар.

Доколку должничката хартија од вредност не се тргува на активен пазар, банката ќе ја утврди објективната вредност преку дисконтирање на очекуваните идни парични текови од должничката хартија од вредност со употреба на тековната пазарна цена на слични хартии од вредност издадени во иста валута и со ист или сличен рок на достасување како валутата и рокот на достасување на очекуваната наплата.

Доколку сопственичката хартија од вредност не се тргува на активен пазар, банката ќе ја утврди објективната вредност преку дисконтирање на очекуваните идни парични текови со употреба на тековна пазарна стапка на поврат за вложувања во слични финансиски инструменти.

29. Банката сметководствено го евидентира утврдениот износ на исправка на вредноста за вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба, на следниов начин:

- ќе ја прекнижи состојбата на соодветната сметка во рамки на ревалоризациските резерви од резервите и ќе ја евидентира во билансот на успех на соодветна сметка за исправка на вредноста на средствата расположливи за продажба;

- ќе ја прекнижи состојбата од соодветната сметка за промени во објективната вредност на соодветната сметка за исправка на вредноста во рамки на сметките за вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба;

- ќе ги евидентира сите дополнителни износи на исправка на вредноста во билансот на успех на соодветна сметка за исправка на вредноста на средствата расположливи за продажба и на соодветната сметка за исправка на вредноста во рамки на сметките за вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба.

30. За должничките хартии од вредност расположливи за продажба за коишто банката во претходен период утврдила дека се оштетени, во случај на пораст на објективната вредност, банката сметководствено ќе го евидентира износот на ослободена исправка на вредноста во билансот на успех на соодветната сметка за исправка на вредноста на средствата расположливи за продажба и на соодветната сметка за исправка на вредноста во рамки на сметките за вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба.

Кога износот на новата објективна вредност ќе го надмине износот на утврдената исправка на вредноста, банката ја евидентира разликата како зголемување на објективната вредност на соодветната сметка од ревалоризациските резерви и на соодветната сметка за промени во објективната вредност во рамки на сметките за вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба.

Банката не смее да врши ослободување на исправката на вредноста за вложувањата во сопственички хартии од вредност расположливи за продажба.

31. На вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба соодветно се применуваат одредбите од точка 26 од оваа Одлука.“

4. Точките од 27 до 50 стануваат точки од 32 до 55.

5. Во глава V точка 37, која станува точка 42, по потточката з) се додава нова потточка с), која гласи:

„с) дефинирање на прифатливо ниво на извор на отплата во однос на изложеноста на кредитниот ризик кон физички лица и следење на структурата на вкупната изложеност на банката кон физички лица според висината на изворот на отплата. При дефинирањето на прифатливото ниво на извор на отплата, банката ги има предвид релевантните индикатори за движењето на трошоците на живот“.

6. Во глава V точка 37, која станува точка 42, потточките с), и), ј), к), л), љ), м) и н) стануваат потточките и), ј), к), л), љ), м), н) и њ).

7. Во глава VII точката 46, која станува точка 51, се менува и гласи:

„51. За се што не е предвидено со оваа Одлука, соодветно ќе се применуваат одредбите на Одлуката за методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи.

За утврдување на сегашната вредност на билансните и вонбилансните побарувања за кои во моментот на нивно настанување не постоела обврска за дисконтира-

ње на очекуваните идни парични текови, банката може да ги дисконтира очекуваните идни парични текови со примена на договорната каматна стапка.“

II. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, освен точката 5, која ќе почне да се применува од 31.12.2009 година.

О.бр.02-15/II-5/2009
26 февруари 2009 година
Скопје

Гувернер
и Претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

598.

Врз основа на член 64 став 1 точка 2 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ДЕПОЗИТ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за задолжителен депозит кај Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 163/08), се вршат следните изменувања и дополнувања:

а) Во точка 2 став 2 се менува и гласи:

„Основа за пресметка претставува остварената состојба на кредитите на населението на 31.12.2008 година.“

б) Во точка 2 став 3 се менува и гласи:

„Во оваа Одлука, под кредити на население се подразбираат вкупните краткорочни и долгорочни кредити (денарски, девизни и денарски со валутна клаузула), одобрени на физички лица (резиденти и нерезиденти). Под кредити на физички лица не се подразбираат кредити одобрени на самостојни вршители на дејност со личен труд.“

в) Во точка 2 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Банката известува за остварената состојба на кредитите на населението според Извештајот за утврдување задолжителен депозит даден во прилог 1 на оваа Одлука.

г) Прилогот 1 од Одлуката за задолжителен депозит кај Народната банка на Република Македонија се заменува со нов прилог 1, кој е составен дел на оваа Одлука.

д) Во точка 5 зборовите: „став 3“ се заменуваат со зборовите: „став 4“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 28.02.2009 година.

О.бр. 02-15/II-6/2009
26 февруари 2009 година
Скопје

Гувернер
и Претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

Прилог 1

ИЗВЕШТАЈ
за утврђување задолжителен депозит
за _____ година

(во илјади денари)

I.	Основа за пресметка-остварена состојба на кредити на 31.12.2008 година	
II.	Дозволена стапка на раст на кредити	
III.	Дозволена состојба на кредити	
IV.	Остварена состојба на кредити	
	39971	
	39987*	
	43971	
	43987*	
	49971	
	49987*	
	5071, со исклучок на сметките за Исправка на вредноста и Акумулирана амортизација	
	5087*, со исклучок на сметките за Исправка на вредноста и Акумулирана амортизација	
	508803*	
	508863*	
	508873*	
	508903*	
	5171, со исклучок на сметките за Исправка на вредноста и Акумулирана амортизација	
	5187*, со исклучок на сметките за Исправка на вредноста и Акумулирана амортизација	
	518803*	
	518863*	
	518873*	
	518903*	
	5271, со исклучок на сметките за Исправка на вредноста и Акумулирана амортизација	
	5287*, со исклучок на сметките за Исправка на вредноста и Акумулирана амортизација	
	528803*	
	528863*	
	528873*	
	528903*	
	5607*	
	5617*	
	5627*	
	587*, со исклучок на сметките за Исправка на вредноста	
	5887*, со исклучок на сметката за Исправка на вредноста	
	588903*	
	597*, со исклучок на сметките за Исправка на вредноста	
	5987*, со исклучок на сметката за Исправка на вредноста	
	598903*	
	5997*, со исклучок на сметките за Исправка на вредноста	
	59987*, со исклучок на сметката за Исправка на вредноста	
	599892*	
V.	Разлика помеѓу остварена и дозволена состојба на кредити (IV-III)	
VI.	Обврска за издвојување на задолжителен депозит (се внесува доколку разликата е позитивна)	

* Да се наведе само износот на побарувањата од физичките лица

Датум

Потпис и печат

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

599.

Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 02.03.2009 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР – 95	до 18,100
- ЕУРОСУПЕР – 98	до 19,221
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 17,915
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 19,032
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 18,877
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 13,816

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 51,50
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 53,00
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 54,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 41,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 30,50
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 16,952

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР - 95	51,00	50,50	50,00
ЕУРОСУПЕР - 98	52,50	52,00	51,50
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	54,00	53,50	53,00
ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	41,00	40,50	40,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	30,00	29,50	29,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-2, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-2 важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 0,080
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 0,150
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 21,764
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 21,915
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 24,421
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	до 12,408
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-2	до 0,100

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 2	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 03.03.2009 година.

Бр. 02-528/1
2 март 2009 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

600.

Врз основа на член 41 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 27.02.2009 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ, МЕНУВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Предмет на уредување

Член 1

(1) Со овој Правилник се уредуваат поблиските услови, начин и постапка за издавање, менување, продолжување, суспендирање и одземање на лиценцата, формата и содржината на лиценцата и обрасците што се употребуваат во постапката за издавање, менување, продолжување, суспендирање и одземање на лиценцата, контролата на начинот на исполнување на обврските содржани во лиценцата и износот на трошоците за постапката на издавање, менување, продолжување и одземање на лиценцата.

Начела на постапката

Член 2

(1) Постапката за издавање, менување, продолжување, суспендирање и одземање на лиценци се засновува на начелата на:

- јавност;
- објективност;
- недискриминаторност;
- транспарентност;
- ефикасност; и
- економичност.

Енергетски дејности кои што се вршат врз основа на лиценца

Член 3

(1) Во согласност со одредбите од овој Правилник се издаваат, менуваат, продолжуваат, суспендираат и одземаат лиценците за вршење на следните енергетски дејности:

1. производство на електрична енергија;
2. пренос на електрична енергија;
3. управување со системот за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија;
4. управување со електроенергетскиот систем;
5. организирање и управување со пазарот на електрична енергија;
6. снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало;
7. пренос на природен гас;
8. управување со системот за пренос на природен гас;
9. дистрибуција на природен гас;
10. управување со системот за дистрибуција на природен гас;
11. снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас;
12. снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас;
13. транспорт на нафта и нафтени деривати преку нафтоводи односно продуктоводи;
14. преработка на нафта и производство на нафтени деривати;
15. складирање на нафта и/или нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт, со биогорива;
16. производство на биогориво;
17. намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива;
18. производство на топлинска енергија;
19. производство на геотермална енергија;
20. дистрибуција на топлинска енергија;
21. дистрибуција на геотермална енергија (топлинска енергија добиена од геотермална вода);
22. снабдување со топлинска енергија;
23. снабдување со геотермална енергија (топлинска енергија добиена од геотермална вода);
24. производство на енергија од обновливи енергетски извори;
25. транзит на електрична енергија, природен гас, нафта или нафтени деривати, и
26. трговија со електрична енергија, природен гас, системски услуги за електрична енергија и природен гас и трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт, со биогорива.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, на правното лице на кое во согласност со закон му е издадена одлука за овластување за изградба на нов енергетски објект за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија, ќе му се издаде лиценца за вршење на енергетска дејност комбинирано производство на електрична и топлинска енергија.

(3) Називите на енергетските дејности наведени во овој член го имаат значењето утврдено во Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08).

Обврска за поседување на лиценца**Член 4**

(1) Секое правно лице кое врши енергетска дејност од член 3 на овој Правилник е должно да поседува лиценца за вршење на соодветната енергетска дејност.

(2) Правните лица кои што вршат две или повеќе различни енергетски дејности се должни да прибават лиценци за вршење на секоја енергетска дејност поодделно, доколку не е поинаку уредено со закон.

Времетраење на лиценцата за вршење на енергетските дејности**Член 5**

(1) Времетраењето на лиценцата го определува Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) во согласност со роковите определени со закон, а во зависност од видот на енергетската дејност, основните средства потребни за извршување на енергетската дејност, времетраењето на правото за користење на соодветниот енергетски ресурс, обврската за обезбедување на јавна услуга, како и барањето на вршителот на енергетската дејност.

(2) За енергетските дејности кои што се однесуваат за вршење на производство, пренос, дистрибуција на одделни видови енергија и енергенти како и управување со системи за пренос и дистрибуција на одделни видови енергија и енергенти, времетраењето на лиценцата може да биде до 35 години, додека за останатите енергетски дејности времетраењето на лиценцата може да биде до 10 години.

Издавање на лиценци во однос на подрачјето на вршење на енергетската дејност**Член 6**

(1) Само на еден вршител може да му се издаде лиценца за вршење на енергетска дејност на определено подрачје на територијата на Република Македонија, на подрачје или на дел од подрачјето на одделна општина или градот Скопје, за:

- дистрибуција на природен гас;
- управување со системот за дистрибуција на природен гас;
- снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи, приклучени на дистрибутивната мрежа;
- дистрибуција на топлинска енергија;
- дистрибуција на геотермална енергија (топлинска енергија добиена од геотермална вода);
- снабдување со топлинска енергија; и
- снабдување со геотермална енергија (топлинска енергија добиена од геотермална вода).

Енергетски дејности за кои не е потребна лиценца**Член 7**

(1) Лиценца не е потребна за вршење на следните енергетски дејности:

- производство на електрична енергија исклучиво за сопствени потреби при што не се користи преносен или дистрибутивен систем за електрична енергија;
- пренос и дистрибуција на електрична енергија преку директни водови;
- производство на топлинска енергија односно геотермална енергија за сопствени потреби;

- складирање на нафта и нафтени деривати за сопствени потреби, кои не се наменети за натамошна продажба;

- трговија на мало со нафтени деривати, биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива;

- трговија на мало со течен нафтен гас во садови под притисок; и

- транспорт на нафта и нафтени деривати, биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива, со авто или железнички цистерни и други превозни средства.

II. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА**II.1 Поднесување на барање за добивање на информации за условите, начинот, постапката и потребните документи за издавање на лиценца****Информирање за условите, начинот, постапката и потребните документи за издавање на лиценца****Член 8**

(1) Правните и физичките лица кои што се заинтересирани за отпочнување на постапката за добивање на лиценца можат да се обратат до Регулаторната комисија за енергетика со барање за добивање на детални информации за условите, начинот, постапката и потребната документација за издавање на лиценци за вршење на енергетска дејност.

(2) Барањето од став (1) на овој член може да се поднесе до Регулаторната комисија за енергетика во писмена форма (преку пошта или на архивата на Регулаторната комисија за енергетика) или да се достави во електронска форма (телефакс или електронска пошта на официјелната е-маил адреса за лиценци објавена на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика), при што барањето доставено во електронска форма треба да се достави и во писмена форма.

(3) Секое барање од став (1) на овој член доставено во писмена форма се заведува во архивата на Регулаторната комисија за енергетика.

(4) Со доставувањето на барањето од став (1) на овој член не отпочнува постапката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност.

Содржина на барањето за добивање на информации**Член 9**

(1) Барањето од член 8, став (2) од овој Правилник треба особено да го содржи следното:

- име на правното или физичкото лице и општи податоци (адреса, телефон, е - пошта, факс, податоци за лицето за контакт, итн.);

- име и презиме на одговорното лице во правното лице;

- енергетската дејност која што се планира да се врши; и

- краток опис за причините поради кои се бара издавање на лиценца.

(2) Регулаторната комисија за енергетика е должна во рок од осум работни денови од денот на добивање на барањето од член 8 став (2) на овој Правилник, во писмена форма да му ги достави бараните информации на заинтересираното лице, при што во зависност од видот на енергетската дејност ќе му:

- укаже на условите, начинот и постапката за издавање на лиценца како и на начинот на кој можат да станат достапни потребните формулари кои се приложуваат кон барањето за издавање на лиценца,

- достави листа со потребната документација која што треба да ја приложи кон барањето за издавање на лиценца за енергетската дејност која што се планира да се врши.

II.2 Поднесување на барање за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност

Барател на лиценца

Член 10

(1) Секое правно лице регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија кое како приоритетна дејност врши енергетска дејност може да достави барање за добивање на лиценца за вршење на енергетската дејност од член 3 од овој Правилник (во понатамошниот текст: барател).

(2) Ако основачот на барателот е странско лице, во постапката за оценување на исполнувањето на условите за добивање на лиценца Регулаторната комисија за енергетика може:

- да побара основачот да достави препорака од соодветното регулаторно тело или друг надлежен орган од земјата каде што е основан; и/или

- непосредно да соработува со соодветното регулаторно тело или друг надлежен орган од земјата каде што е основан основачот, односно од земјите каде што има добиено лиценца за вршење на соодветната енергетска дејност.

Поднесување на барање

Член 11

(1) Барањето за издавање на лиценца се поднесува до Регулаторната комисија за енергетика во три примерока во писмена форма. Едниот примерок на документацијата треба да биде оригинал или фотокопија на оригиналот заверена од нотар. Вториот и третиот примерок на документацијата, кои што можат да бидат фотокопија на оригиналот или на фотокопијата заверена од нотар, треба да бидат заверени со потпис и печат од барателот.

(2) Еден примерок од изјавата од член 13, став (1), алинеа 4 и пополнетиот образец од член 13, став (2), алинеја 1 од овој Правилник се доставуваат и во електронска форма.

(3) Барателот е должен да ги определи и посебно да ги означи документите кои што се од доверлив карактер, во спротивно ќе се смета дека доставените документи во постапката за издавање на лиценца не се од доверлив карактер.

Надоместок на трошоците за издавање на лиценца

Член 12

Кон барањето за издавање на лиценца од член 11 од овој Правилник, барателот задолжително треба да приложи доказ дека на сметка на Регулаторната комисија за енергетика се уплатени неповратен паричен надоместок за трошоците направени во постапката за издавање на лиценца во нето износ од 500 Евра во денарска против вредност, по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на поднесувањето на барањето за издавање на лиценца.

Содржина на барањето за издавање на лиценца

Член 13

(1) Барањето за издавање на лиценца се состои од:

- Писмо за намера за стекнување на лиценца кое треба на јасен и недвосмислен начин да ги содржи намерите за стекнување на лиценца и описот на енергетската дејност за чие што вршење барателот бара да добие лиценца;

- Пополнет образец за издавање на лиценцата заверен со потпис и печат на барателот (Образец БЛ, содржан во Прилог 2 кој што е составен дел од овој Правилник);

- Потребна документација во зависност од лиценцата која што се бара, во согласност со потребната документација наведена во член 14, односно член 15 од овој Правилник, како и посебната документација од Прилог 1 кој што е составен дел на овој Правилник, во зависност од видот на дејноста, доколку поинаку не е утврдено со овој Правилник; и

- Изјава за веродостојноста на барањето и дадените податоци, потпишана од лицето овластено за застапување на барателот запишано во Централниот регистар на Република Македонија, од Прилог 3 кој што е составен дел на овој Правилник.

Потребна документација

Член 14

(1) Барателот е должен кон барањето за издавање на лиценца да ги достави следните документи:

1. решение за упис во Централниот регистар на Република Македонија;

2. основачки акт и/или статут на барателот;

3. изјава за сопственичката структура на капиталот на друштвото;

4. доказ за правото на сопственост или правото на користење врз основните средства со кои ја врши дејноста, при што времетраењето на правото на користење да не биде пократок од шест месеци од денот на поднесување на барањето за издавање на лиценца;

5. податоци и детален опис за учество на барателот во други трговски друштва и учество на другите трговски друштва во друштвото на барателот;

6. потврда за бонитет на барателот издадена од страна на Централниот регистар на Република Македонија;

7. договор за концесија ако дејноста се врши со користење на природно богатство или договор за концесија за јавна услуга, односно доказ за правото за користење на природното богатство во согласност со закон;

8. уверение од Управата за јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки пропишани со закон;

9. финансиски извештаи изготвени согласно Меѓународните сметководствени стандарди за последните три години, со извештаи од овластен ревизор за извршената ревизија ако обврската за ревизија е утврдена со закон, а за ново формирано претпријатие доказ за извори на финансиски средства потребни за вршење на дејноста;

10. потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

11. изјава дека барателот во своите интерни пресметки ќе води одвоена евиденција за секоја од дејностите што ги врши и дека ќе изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските,

капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието, како и консолидирани финансиски извештаи;

12. ако барателот во вршењето на енергетската дејност има обврска за обезбедување на јавна услуга и/или дејноста ја врши во или преку сложени енергетски објекти, организациона структура на барателот и податоци со број на извршители во поделни сектори, како и податоци за бројот, образованието и стручната оспособеност на лицата кои што раководаат со енергетскиот објект и непосредно ракуваат со енергетските уреди и постројки со кои се врши дејноста;

13. потврда дека против барателот, како и лицето овластено за застапување на барателот запишано во Централниот регистар на Република Македонија, со правосилна пресуда:

а) за сторен прекршок не е изречена мерка за безбедност, забрана за вршење на определена дејност или забрана за вршење професија, дејност или должност; и

б) не е осуден за сторено кривично дело.

14. решенија за исполнување на пропишаните услови за вршење на дејноста (заштита на животна средина, заштита од пожари, заштита при работа, санитарна и здравствена заштита, и др.) издадени од надлежните органи на управата, во постапка утврдена со закон и друг пропис;

15. одобрение за градење, записник за извршен технички преглед и решение за употреба на објектот;

16. решенија, односно записници од последните извршени инспекциски надзори од страна на надлежните инспекциски органи;

17. ако барателот во вршењето на енергетската дејност има обврска за обезбедување на јавна услуга и/или дејноста ја врши во или преку сложени енергетски објекти опис на подрачјето каде што ќе се врши дејноста со вклучени релјефни, демографски, економски, инфраструктурни и други показатели, вклучувајќи задолжително географски односно топографски карти и копии од катастарскиот план;

18. изјава за временскиот период за кој се бара издавањето на лиценцата; и

19. доказ дека е платен надоместокот од член 12 од овој Правилник.

Посебни случаи на издавање на лиценца

Член 15

(1) Во случаите кога барањето за издавање на лиценца се доставува во согласност со член 39 од Законот за енергетика, барателот е должен кон барањето да ја достави Одлуката за овластување за изградба на нов енергетски објект издадена во согласност со Законот за енергетика и соодветното Одобрение за градење на енергетскиот објект, како и потребните документи од точките: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 18 и 19 на членот 14 од овој Правилник.

(2) По исклучок од став (1) на овој член барателот не е должен кон барањето за издавање на лиценца да ја достави Одлуката за овластување за изградба на нов енергетски објект издадена во согласност со Законот за енергетика ако:

- за вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија обезбедил право на концесија за користење на природно добро. Во овој случај барателот е должен да го достави концесискиот договор; или

- производството на електрична енергија се врши од обновливи извори на енергија чие што користење не се врши врз основа на концесија, а во согласност со Законот за енергетика за нивната изградба не е потребна Одлука за овластување за изградба на нов енергетски објект.

(3) Кон барањето за издавање на лиценца од став (1) на овој член не се доставува другата потребна документација и податоци од Прилогот 1 кој е составен дел на овој Правилник.

Постапување и одлучување по барањето

Член 16

(1) Постапката за издавање на лиценца отпочнува со денот на приемот на барањето за издавање на лиценца во архивата на Регулаторната комисија за енергетика.

(2) Поднесеното барањето за издавање на лиценца задолжително се заведува во Деловодникот на Регулаторната комисија за енергетика и се составува записник за примена документација, со потпис и печат од Регулаторната комисија за енергетика и од барателот.

(3) Во постапката за издавање на лиценца Регулаторната комисија за енергетика може, по потреба, да ангажира стручни организации, институции и истакнати експерти, за што донесува соодветен заклучок кој што се доставува до барателот.

(4) Во постапката за издавање на лиценца, Регулаторната комисија за енергетика, како и лицата кои што се ангажирани согласно став (3) од овој член и за кое што имаат добиено посебно овластување од Регулаторната комисија, имаат право да вршат увид на лице место заради утврдување на фактичката состојба и проверка на веродостојноста на документацијата која била поднесена од страна на барателот, како и на друга документација потребна за издавање на лиценцата.

Разгледување на барањето од формален аспект

Член 17

(1) По добивањето на барањето, Регулаторната комисија за енергетика утврдува дали е доставена потребната документација за издавање на лиценца како и тоа дали документацијата е доставена на пропишан начин и форма.

(2) Регулаторната комисија за енергетика е должна во рок од осум дена од денот на приемот на барањето да донесе заклучок за тоа дали се исполнети условите од став (1) на овој член.

(3) Еден примерок од заклучокот од став (2) од овој член, Регулаторната комисија за енергетика доставува до барателот.

Постапување со формалните недостатоци на барањето

Член 18

(1) Ако Регулаторната комисија за енергетика утврди дека барањето има формални недостатоци односно не е доставена потребната документација наведена во член 14, односно член 15 од овој Правилник, како и посебната документација од Прилог 1 кој што е составен

вен дел на овој Правилник, и/или документите не се доставени на начин пропишан со овој Правилник, ќе донесе заклучок со кој се утврдува дека барањето е нецелосно.

(2) Во заклучокот од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе му укаже на барателот за формалните недостатоци и ќе му определи рок во кој треба да се отстранат утврдените недостатоци во барањето.

(3) Рокот од став (2) на овој член не може да биде подолг од 15 дена од денот на доставување на заклучокот.

(4) Ако барателот не ги отстрани недостатоците во рокот определен во заклучокот од став (2) на овој член Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе решение за отфрлање на барањето како нецелосно.

Постапување со уредно барање

Член 19

(1) Ако Регулаторната комисија за енергетика утврди дека барањето нема формални недостатоци, ќе донесе заклучок за уредност на барањето и за отпочнување на постапка за јавна расправа по барањето во согласност со одредбите од овој Правилник.

(2) Со заклучокот од став (1) на овој член Регулаторната комисија за енергетика ќе го задолжи барателот во рок од три работни дена:

- да го подготви Известувањето за барањето кое што треба да биде објавено; и

- да го достави Известувањето за барањето до Регулаторната комисија за енергетика заради одобрување.

Обврска за барателот да го објави Известувањето за барањето

Член 20

(1) Барателот е должен во рок од пет дена од денот на добивањето на одобрувањето од член 19, став (2), алинеа 2 од овој Правилник да го објави Известувањето за барањето.

(2) Известувањето за барањето се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика, а барателот го објавува известувањето за барањето на свој трошок во најмалку два дневни весници од кои најмалку во еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

Содржина на Известувањето за барањето

Член 21

(1) Известувањето од член 20, став (2) од овој Правилник треба да содржи особено:

- име односно назив на барателот;
- вид на енергетска дејност;
- подрачје каде ќе се врши дејноста;
- опис на начинот, објектите и средствата за вршење на дејноста;
- времетраење на лиценцата;
- начин и краен рок за доставување на предлози, мислења и сугестии во врска со барањето за издавање на лиценца, кој не може да биде пократок од 10 дена од

денот на последното објавување на известувањето за барањето во дневниот печат; и

- адреса на Регулаторната комисија за енергетика.

Известување за објавување на барањето

Член 22

(1) Барателот е должен да достави доказ до Регулаторната комисија за енергетика дека Известувањето за барањето е објавено во дневниот печат, во согласност со одредбите од член 20 и член 21 од овој Правилник.

(2) Доколку барателот не го објави Известувањето за барањето во рок од пет дена од денот на доставувањето на одобрувањето од член 19, став (2), алинеа 2 од овој Правилник, ќе се смета дека барателот се откажал од барањето и барањето нема да произведува никакво правно дејство.

Обезбедување на достапност на барањето

Член 23

(1) Регулаторната комисија за енергетика е должна во рокот определен согласно член 21 од овој Правилник да обезбеди достапност на барањето и придружната документација во просториите на Регулаторната комисија за енергетика заради јавен увид на документите, освен во документацијата која што согласно член 11, став (3) на овој Правилник е определена како документација од доверлив карактер.

Информирање и изјаснување на барателот во врска со добиените мислења

Член 24

(1) Регулаторната комисија за енергетика е должна во рок од три дена по истекот на рокот за прибирање на предлозите, мислењата и сугестиите од член 21 од овој Правилник, да му достави на барателот копии од сите добиени предлози, мислења и сугестии во врска со објавеното барање.

(2) Барателот може во рок од 10 дена до Регулаторната комисија за енергетика во писмена форма да ги достави своите ставови по добиените предлози, мислења и сугестии во врска со објавеното барање.

Подготвителна седница за разгледување на барањето

Член 25

(1) Регулаторната комисија за енергетика е должна во врска со поднесеното барање за издавање на лиценца да закаже подготвителна седница која треба да се одржи во рок кој не може да биде подолг од 40 дена од денот на отпочнувањето на постапката.

(2) Поканата за учество на подготвителната седница заедно со копиите од документите наведени во член 24, став (1) и ставовите на барателот од член 24, став (2) од овој Правилник и предлогот на одлуката, се доставува најдоцна седум дена пред одржувањето на седницата.

(3) За присуство и учество во расправата на подготвителната седница Регулаторната комисија за енергетика го поканува барателот, како и овластени претставници на заинтересираните претпријатија, институции и организации.

Одбивање на барањето

Член 26

(1) Доколку од доставената документација, како и заклучоците од расправата на подготвителната седница, се утврди дека не се исполнети условите за издавање на лиценцата, Регулаторната комисија за енергетика во рок од 20 дена од денот на завршувањето на подготвителната седница ќе одржи редовна седница на која ќе донесе одлука за одбивање на барањето за издавање на лиценца.

(2) Одлуката од став (1) од овој член Регулаторната комисија за енергетика ја објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Одлука за усвојување на барањето

Член 27

(1) Доколку од доставената документација, како и заклучоците од расправата на подготвителната седница, се утврди дека се исполнети условите за издавање на лиценцата, Регулаторната комисија за енергетика во рок кој не може да биде подолг од 20 дена од денот на завршувањето на подготвителната седница, ќе одржи редовна седница на која ќе донесе одлука за издавање на лиценца.

(2) Одлуката од став (1) од овој член содржи податоци за носителот на лиценцата, дејноста за чие што вршење се издава лиценцата, територијата односно подрачјето каде што ќе се врши дејноста, рокот на важењето на лиценцата како и образложение на причините поради кои се издава лиценцата.

(3) Составен дел на одлуката од став (1) од овој член е лиценцата со содржина определена согласно член 30 на овој Правилник.

(4) Содржината на лиценцата определена согласно член 30 од овој Правилник не е составен дел на одлуката од став (1) на овој член донесена по барање за издавање на лиценца доставено во согласност со член 15 од овој Правилник.

(5) По доставување на добиеното Одобрение за употреба на објектот усогласено со Одлуката за овластување за изградба на енергетскиот објект и останатите документи кои што треба да се достават согласно член 15 од овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика ќе ја утврди содржината на лиценцата како прилог кон одлуката донесена по барање за издавање на лиценца доставено во согласност со член 39 од Законот за енергетика.

(6) Одлуката донесена по барање за издавање на лиценца доставено во согласност со член 39 од Законот за енергетика ќе влезе во сила по објавувањето на прилогот од став (5) на овој член во „Службен весник на Република Македонија“.

(7) Одлуката од став (1) од овој член Регулаторната комисија за енергетика ја објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

(8) На барателот задолжително му се издава уверение за издадената лиценца во форма и содржина определена согласно член 31 од овој Правилник.

Продолжување на роковите во постапката

Член 28

(1) Регулаторната комисија за енергетика е должна да го извести барателот за продолжување на рокот за превземање на одделни дејствија во постапката, при што ги наведува причините за продолжување на рокот како и времетраењето на продолжувањето.

(2) На барање на барателот, Регулаторната комисија за енергетика со заклучок ќе го продолжи рокот за превземање на одделни дејствија во постапката од страна на барателот и ќе го определи времетраењето на продолжувањето кое, имајќи ги во предвид причините заради кои се бара продолжување на роковите, не може да биде подолго од десет дена.

(3) Барањето од став (2) од овој член се доставува во писмена форма најдоцна три дена пред истекот на рокот кој што со овој Правилник е предвиден за превземање на дејствието за чие што извршување се бара продолжувањето.

(4) Ако барателот не ги преземе дејствијата во постапката во рокот определен согласно став (2) од овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе решение за престанување на постапката за издавање на лиценци.

(5) Ако по донесувањето на решението од став (3) на овој член барателот има намера да продолжи со постапката за издавање на лиценца, должен е да поднесе ново барање за издавање на лиценца.

Примена на Деловникот за работа на Регулаторната комисија

Член 29

(1) Одредбите од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, бр. 01-171/1 од 29.12.2003 година, соодветно се применуваат на организирањето и одржувањето на подготвителната седница и редовната седница на Регулаторната комисија за енергетика.

III. СОДРЖИНА НА ЛИЦЕНЦАТА

Содржина на лиценцата

Член 30

(1) Содржината на лиценцата ја утврдува Регулаторната комисија за енергетика во зависност од видот на енергетската дејност, која покрај податоците од член 31 од овој Правилник, содржи одредби особено за:

1. вид и обем на енергетската дејност која што ќе се врши;
2. објектот и/или објектите каде ќе се врши дејноста со технички карактеристики на објектите, постројките, опремата и инсталациите;
3. подрачје на кое ќе се врши дејноста (населено место, општина, местоположба на објектот);
4. обврска за одвоена сметководствена евиденција;
5. обврска за доставување на извештаи за финансиско и деловното работење;
6. обврска за почитување на техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема;
7. задолжително осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност од јавен интерес;
8. заштита на работниците;
9. обука и стручно усовршување на работниците;
10. обврски за заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето;
11. обврска за вршење на мониторинг на сопственото работење од страна на носителот на лиценцата;
12. обврска за обезбедување на сигурно, континуирано и квалитетно снабдување со енергија;

13. обврска за обезбедување на јавни услуги;
14. обврска за обезбедување на недискриминаторен и транспарентен пристап на трети страни;
15. обезбедување на енергетска ефикасност;
16. обезбедување на вршење на дејноста во посебни услови (виша сила, промена на условите на светскиот пазар, воена и вонредна состојба);
17. изготвување и објавување на годишна програма за ремонт, која што предвидува распоред на исклучување на производството, преносот, дистрибуцијата и снабдувањето со енергија (во зависност од дејноста која што се врши);
18. обврска за изготвување на бизнис план, периодот за кој се однесува, како и роковите во кој се доставува;
19. изготвување на план за заштита од хаварии и мерки за ублажување и отстранување на последиците од хавариите;
20. обврска за склучување на соодветни договори заради вршење на дејноста;
21. мерење на произведена и испорачана количина на енергија, заштита и контрола на мерните инструменти;
22. мерки за заштита од неовластено превземање на енергија;
23. приклучување и исклучување на енергетскиот систем;
24. начин и постапка за информирање на потрошувачите;
25. услови за менување, продолжување, суспендирање и одземање на лиценцата; и
26. други услови во зависност од видот на енергетската дејност за која се издава лиценцата.

Уверение за издадената лиценца

Член 31

- (1) На носителот на лиценцата му се издава уверение за издадена лиценца кое особено содржи:
- Името на Регулаторната комисија за енергетика со грбот на Република Македонија и логото на Регулаторната комисија за енергетика;
 - Бројот на одлуката на Регулаторната комисија за енергетика;
 - Името и седиштето на носителот на лиценцата;
 - Енергетската дејност која ќе се врши;
 - Датум кога е издадена и датум до кога важи лиценцата;
 - Евидентен број на издадената лиценца;
 - Матичен број на носителот на лиценцата;
 - Даночен број на носителот на лиценцата; и
 - Печат на Регулаторната комисија за енергетика и потпис на овластеното лице.
- (2) На носителот на лиценцата издадена во согласност со член 39 од Законот за енергетика, уверението за лиценца од ставот (1) на овој член ќе му биде издадено по влегувањето во сила на одлуката, во согласност со ставот (6) на членот 27 од овој Правилник.

IV. СЛЕДЕЊЕ НА ИСПОЛНУВАЊЕТО НА ОБВРСКИТЕ ОД ЛИЦЕНЦАТА

Начин на следење на исполнувањето на обврските од лиценцата

Член 32

- (1) Регулаторната комисија за енергетика го врши следењето на исполнување на обврските од лиценцата преку редовни и вонредни извештаи за работењето кои

што е должен да ги доставува носителот на лиценцата, прегледи и контроли преку непосреден увид во работењето на носителот на лиценцата кој што се врши по службена должност или врз основа на добиена пријава и/или информација од страна на други државни органи, организации, институции, правни и физички лица, како и од средствата за јавно информирање.

(2) Носителот на лиценцата е должен на барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непречено вршење на работите неопходни за следење на исполнување на обврските од лиценцата и на нејзино барање да и ја достави целокупната потребна документација на начин, во обем и форма утврдена од Регулаторната комисија за енергетика.

(3) Регулаторната комисија за енергетика е должна да води евиденција за примените извештаи од став (1) на овој член и за прегледите и контролите извршени врз работата на носителот на лиценцата.

Обврска за доставување на годишен извештај за работењето

Член 33

(1) Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува годишен извештај за работењето во претходната година, како и други извештаи во периоди и на начин, во обем и форма утврдени во лиценцата.

(2) Годишниот извештај од став (1) на овој член содржи податоци особено за:

1. опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;
2. годишна сметка и финансиски извештај составен од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. тековна состојба на правното лице од единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица во Централниот регистар на Република Македонија не постара од 3 месеци;
4. спроведувањето на обврската за поседување на раздвоени сметки;
5. превземени мерки за:
 - заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;
 - заштита при работа;
 - обука и стручно усовршување на вработените;
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето;
 - извршување на мониторинг на работењето;
 - обезбедување на сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;
 - остварување на обврската за обезбедување на јавни услуги;
 - вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.
6. извршување на годишната програма за ремонт;
7. состојба со кадровска екипираност;
8. реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
9. исполнување на обврските по регулираните договори;

10. реализација на обврската за информирање на потрошувачите; и

11. други податоци утврдени во лиценцата во зависност од видот на дејноста.

Обврска за известување на Регулаторната комисија за енергетика за предвидени промени

Член 34

(1) Носителот на лиценца е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за предвидените статусни промени во друштвото согласно Законот за трговските друштва, како и промени во сопственичката структура и техничко-технолошкото работење, најдоцна три месеци пред нивното настанување.

(2) По извршување на уписот на настанатата статусна промена во Централниот регистар на Република Македонија, односно по извршената промена на техничко-технолошкото работење, носителот на лиценцата е должен во рок од осум дена во писмена форма да ја извести Регулаторната комисија за енергетика и да приложи доказ за настанатите промени.

Вршење на непосреден увид во работењето на носителот на лиценцата

Член 35

(1) Заради остварување на следењето на исполнувањето на обврските од лиценцата, Регулаторната комисија за енергетика може во секое време, со претходна најава да врши непосреден увид во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста.

(2) Увидот од став (1) од овој член може да го вршат овластени лица вработени во Регулаторната комисија за енергетика, како и други стручни правни или физички лица врз основа на посебно овластување издадено од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

(3) Од извршениот увид од став (1) од овој член се составува извештај кој што се доставува и до носителот на лиценцата.

(4) Регулаторната комисија за енергетика е должна на својата веб страна да ги објавува извештаите за извршените увиди во работењето на носителите на лиценците.

(5) По исклучок од став (4) на овој член, по барање на носителот на лиценцата, Регулаторната комисија за енергетика со решение ќе определи одделни податоци, до кои е дојдено при увидот или што и биле доставени од страна на носителот на лиценцата да ги чува како службена тајна.

Донесување на решенија за отстранување на недостатоците во работењето

Член 36

(1) Ако врз основа на извештајот од став (3) на член 35 од овој Правилник се утврди дека носителот на лиценцата не се придржува кон условите определени во лиценцата, Регулаторната комисија за енергетика со решение ќе определи рок во кој утврдените недостатоци треба да се отстранат.

(2) Ако носителот на лиценцата не ги отстрани утврдените недостатоци во рокот определен во решението од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе ги извести надлежните органи на државната управа и надлежните инспекторати за наодите во извештајот кои се однесуваат на работењето на носителот на лиценцата заради покренување на постапка за инспекциски надзор.

Предлог за покренување на прекршочна или кривична постапка

Член 37

(1) Регулаторната комисија за енергетика ќе поднесе предлог за покренување на прекршочна постапка односно пријава за покренување на кривична постапка, ако носителот на лиценцата сторил повреда на закон или друг пропис за кои е предвидена прекршочна или кривична одговорност.

V. ПОСТАПКА ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА

Услови за менување на лиценцата

Член 38

(1) Лиценцата може да се менува по барање од носителот на лиценцата или по службена должност од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

(2) Регулаторната комисија за енергетика може да покрене постапка за менување на лиценцата за вршење на енергетска дејност по службена должност доколку се појават значителни промени во условите за вршење на енергетската дејност.

(3) Како значителни промени во смисла на став (2) од овој член особено се сметаат промена на законите и другите прописи во Република Македонија, како и обврски коишто Република Македонија ги превзела врз основа на ратификувани меѓународни договори.

(4) Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе заклучок за отпочнување на постапка за менување на лиценцата за вршење на енергетска дејност во случаите од став (1) на овој член и ќе го достави до носителот на лиценцата.

(5) Во заклучокот од став (4) на овој член Регулаторната комисија за енергетика ќе ги определи одредбите од овој Правилник коишто ќе се применуваат во постапката за менување на лиценцата, во зависност од карактерот, обемот и последиците од менувањето на лиценцата, потребната документација која што носителот на лиценцата треба да ја достави, како и роковите во кои што ќе се превземаат одделните дејствија во постапката.

(6) Во постапката за менување на лиценцата носителот на лиценцата задолжително треба да приложи доказ дека на сметка на Регулаторната комисија за енергетика уплатил неповратен паричен надоместок за трошоците направени во постапката за менување на лиценцата во нето износ од 500 Евра во денарска против вредност, по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на поднесувањето на барањето за менување на лиценцата.

Постапка за менување на лиценцата

Член 39

(1) Носителот на лиценцата е должен да поднесе барање за менување на лиценцата во случај на настанатите промени од член 34 на овој Правилник. Барањето за менување на лиценцата треба да содржи:

- евидентен број на постоечката лиценца;
- изјава со која се образложува потребата од менување на лиценцата како и начинот на вршење на енергетската дејност во услови на променета лиценца, а по потреба и други податоци во врска со менувањето на лиценцата;

- изјава дека промената на лиценцата нема да предизвика намалување на обемот и квалитетот на јавната услуга.

(2) На постапката за менување на лиценцата соодветно се применуваат одредбите од став (4), став (5) и став (6) од член 38 на овој Правилник.

(4) До правосилноста на одлуката на Регулаторната комисија за енергетика за менување на лиценцата, носителот на лиценцата ќе ги извршува своите права и обврски во согласност со важечката лиценца.

(5) Рокот на важењето на постојната лиценца не се менува со донесувањето на одлуката за менување на лиценцата согласно одредбите на овој Правилник.

VI. ПОСТАПКА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА

Продолжување на лиценцата на барање на носителот

Член 40

(1) Ако носителот на лиценцата има намера да продолжи со вршење на истата енергетска дејност должен е во период од една година но не подоцна од 60 дена пред истекот на важењето на издадената лиценца да отпочне постапка пред Регулаторната комисија за енергетика за продолжување на постоечката лиценца.

(2) Доколку носителот на лиценцата не поднесе барање за продолжување на лиценцата во рокот од став (1) од овој член се смета дека носителот нема интерес за отпочнување на постапката за продолжување на лиценцата.

(3) По исклучок од став (1) на овој член, носителот на лиценца кој што согласно Законот за енергетика врши дејности од јавен интерес е должен една година пред истекот на времетраењето на издадената лиценца да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за намерите во врска со продолжувањето на лиценцата.

(4) Во случај кога носителот на лиценцата не ја извештил Регулаторната комисија за енергетика за намерите за продолжување на лиценцата согласно став (3) од овој член, Регулаторната комисија за енергетика може да ја продолжи лиценцата за период не подолг од една година, поради исполнување на обврската за обезбедување на јавна услуга.

Поднесување на барање за продолжување на лиценцата

Член 41

(1) Барањето за продолжување на лиценца се доставува во писмена форма потпишана од лицето овластено за застапување на носителот на лиценцата, архивирано и заверено со печат.

(2) Кон барањето за продолжување на лиценца од став (1) од овој член, носителот на лиценцата, задолжително треба да приложи доказ дека на сметка на Регулаторната комисија за енергетика уплатил неповратен паричен надоместок за трошоците направени во постапката за продолжување на лиценцата во нето износ

од 500 Евра во денарска против вредност, по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на поднесувањето на барањето за продолжување на лиценцата.

(3) Во постапката за продолжување на лиценцата Регулаторната комисија за енергетика може да побара од носителот на лиценцата да достави дополнителни податоци потребни за донесување на одлуката за продолжување на лиценцата.

(4) Во постапката за продолжување на лиценца соодветно се применуваат одредбите од член 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 од овој Правилник.

VII. ПОСТАПКА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ, СУСПЕНЗИЈА И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА

Престанување на лиценцата

Член 42

(1) Лиценцата за вршење на енергетска дејност престанува да важи во следните случаи:

- по истек на рокот на важење на лиценцата;
- по барање на носителот на лиценцата; и
- со одземање на лиценцата од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

Постапка за престанување на лиценцата по истекот на рокот на важење на лиценцата

Член 43

(1) Доколку носителот на лиценцата не поднесе барање за продолжување на лиценцата во рокот од став (1) од член 40 од овој Правилник, лиценцата престанува да важи првиот нареден ден од датумот наведен во лиценцата како датум до кога важи лиценцата.

(2) По исклучок од став (1) на овој член за постапката за престанување на важење на лиценцата за енергетски дејности во кои што согласно Законот за енергетика постои обврска за јавна услуга соодветно се применуваат одредбите од став (3) и став (4) од член 40 на овој Правилник.

Постапка за престанување на лиценцата по барање на носителот на лиценцата

Член 44

(1) Носителот на лиценцата може со писмено барање да побара од Регулаторната комисија за енергетика да донесе одлука за престанување на лиценцата.

(2) Носителот на лиценцата е должен барањето од став (1) на овој член да го поднесе најмалку 60 дена пред денот од кој се бара престанување на лиценцата.

(3) Носителот на лиценцата е должен во барањето од став (1) на овој член да ги наведе причините поради кои се бара престанувањето на лиценцата.

(4) По исклучок од став (2) на овој член, доколку носителот на лиценцата врши енергетска дејност во која што согласно Законот за енергетика постои обврска за јавна услуга, должен е барањето од став (1) на овој член, да го поднесе најмалку една година пред денот од кој се бара престанување на лиценцата.

(5) Одлуката за престанување на лиценцата Регулаторната комисија за енергетика ја објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Постапка за суспендирање на лиценцата

Член 45

(1) Лиценцата може да се суспендира ако со решение од надлежен инспекциски или друг државен орган на носителот на лиценцата му е изречена мерка забрана за вршење на енергетска дејност за определен период.

(2) Суспендирањето на лиценцата е за период за кој е изречена мерка забрана за вршење на енергетска дејност.

(3) Регулаторната комисија за енергетика ќе ја донесе Одлуката за суспендирање на лиценцата во рок од 15 дена од денот на приемот на правосилната пресуда со која на носителот на лиценцата му се изрекува мерка привремена забрана на вршење на дејност.

(4) Одлуката од став (3) на овој член Регулаторната комисија за енергетика ја објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Постапка за одземање на лиценцата

Член 46

(1) Регулаторната комисија за енергетика ќе отпочне постапка за одземање на лиценцата ако носителот на лиценцата:

- не започне со вршење на енергетска дејност, во која што согласно Законот за енергетика постои обврска за јавна услуга, за која е издадена лиценцата, во рок определен со лиценцата;

- не ја врши дејноста за која е издадена лиценцата на начин и под услови пропишани со Законот за енергетика и други прописи и на начин и под услови определени со лиценцата;

- престанал да ги исполнува условите за вршење на енергетската дејност за која е издадена лиценцата; и

- во определен рок не постапи по барањето на надлежните органи за отстранување на недостатоците во работењето.

(2) За отпочнување на постапката од став (1) на овој член Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе заклучок со кој ќе се наведат причините за отпочнување на постапката, како и дејствијата кои ќе се превземат во постапката и роковите во кои ќе се превземат одделни дејствија во постапката.

(3) Одредбите од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, бр. 01-171/1 од 29.12.2003 година, соодветно се применуваат на организирањето и одржувањето на подготвителната седница и редовната седница на Регулаторната комисија за енергетика, во врска со постапката од став 1 на овој член.

VIII. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ЛИЦЕНЦИ

Водење на евиденција за лиценците

Член 47

(1) Регулаторната комисија за енергетика ја востановува, одржува и обновува евиденцијата за издадените лиценци, како и за сите промени кои што се настанати во врска со издадените лиценци.

(2) Лиценцата издадена во согласност со член 39 од Законот за енергетика ќе се внесе во евиденцијата од став (1) на овој член по нејзиното влегување во сила.

(3) Евиденцијата од став (1) на овој член се води на образец даден во Прилогот 4 кој што е составен дел на овој Правилник.

(4) Кон секој податок запишан во образецот од став (3) од овој член се наведува и архивскиот број на документот кој се однесува на соодветниот податок.

Објавување и одржување на евиденцијата за лиценци

Член 48

(1) Регулаторната комисија за енергетика е должна на својата веб страница да ја објави, редовно да ја одржува и обновува евиденцијата за издадените лиценци, како и за сите промени кои што се настанати во врска со издадените лиценци.

(2) Секое заинтересирано правно или физичко лице може со писмено барање до Регулаторната комисија за енергетика да побара увид во документите чиј архивски број е наведен во евиденцијата за издадените лиценци.

(3) Регулаторната комисија за енергетика е должна во рок од три дена од денот на приемот на барањето да му овозможи на лицето од став (2) на овој член увид во посочениот документ доколку тој документ согласно член 11, став (3) од овој Правилник, од страна на носителот на лиценцата не е определен како доверлив, како и да го извести за времето и просторот на вршењето на увидот како и тоа дали ќе се овозможи и под кои услови лицето ќе може да добие фотокопија од документот.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Примена на Правилникот

Член 49

(1) Со денот на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/05 и 64/08).

(2) Постапките кои што се отпочнати пред влегувањето во сила на овој Правилник ќе се завршат според одредбите на овој Правилник.

Член 50

Влегување во сила на Правилникот

(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-520/1
27 февруари 2009 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

ПРИЛОГ 1**ПОТРЕБНА ПОСЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОДАТОЦИ ВО ЗАВИСНОСТ ОД ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ****Табела 1****ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА*****I. Податоци за ХЕЦ приклучена на преносна/дистрибутивна мрежа:***

1. име на ХЕЦ;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на ХЕЦ во размер 1: 25 000;
3. локација на ХЕЦ на преносната/дистрибутивната мрежа;
4. согласност за приклучување на системот за пренос/дистрибуција;
5. ситуација на објекти на ХЕЦ;
6. основи на објектите со распоред на вградена основна опрема, со легенда;
7. еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда;
8. технички опис на приклучок на преносна/дистрибутивна мрежа, со опрема за мерење на испорачаната електрична енергија;
9. податоци за акумулација:
 - име на акумулација,
 - максимална кота (m),
 - минимална кота (m),
 - корисен волумен (m³);
10. историски податоци:
 - година на почеток на градба,
 - година на завршеток на градба,
 - година на почеток на работа, број на производни единици и номинална моќност (MW),
 - зголемување на капацитетот, број на производни единици и номинална моќност (MW), по години
 - најголемо остварено годишно производство од почетокот со работа на хидроелектраната (MWh);
11. сегашни податоци (за последната година):
 - број на производни единици,
 - номинална моќност на хидроелектрана (MW),
 - расположлива моќност на хидроелектрана (MW),
 - максимална моќност на хидроелектрана (MW),
 - испорачана електрична енергија на праг на хидроелектрана (MWh),
 - сопствена потрошувачка (MWh),
 - број и времетраење на планирани и остварени прекини во последните десет години, за секоја година поединечно,
 - број и времетраење на непланирани прекини во последните десет години, за секоја година поединечно;
12. податоци за опрема:
 - производни единици (агрегати):
 - број на производни единици (агрегати),
 - година на пуштање во работа на агрегат,
 - проценет животен век на агрегат,
 - спремност за функција на автоматска регулација (да/не),

- спремност за управување од диспечерски центар;
 - турбина:
 - тип, производител и номинални податоци за турбината,
 - генератор:
 - тип производител и номинални податоци за генераторот,
 - блок трансформатор:
 - тип производител и номинални податоци за трансформаторот,
13. податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка.

II. Податоци за ТЕЦ приклучена на преносна/дистрибутивна мрежа:

1. име на ТЕЦ;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на ТЕЦ во размер 1: 25 000;
3. локација на ТЕЦ на преносната/дистрибутивната мрежа;
4. согласност за приклучување на системот за пренос/дистрибуција;
5. ситуација на објекти на ТЕЦ;
6. основи на објектите со распоред на вградена основна опрема, со легенда;
7. еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда;
8. технички опис на приклучок на преносна/дистрибутивна мрежа, со опрема за мерење на испорачаната електрична енергија;
9. карта (мапа) на која е прикажана локацијата на термоцентрала;
10. локација на термоцентрала на преносна мрежа;
11. шема на распоред на објекти и на опрема во термоцентрала, со легенда;
12. технолошка шема на термоцентрала;
13. технички опис на приклучок на преносна/дистрибутивна мрежа, со опрема за мерење на испорачаната електрична енергија;
14. податоци за складирање и снабдување со енергетско гориво и други флуиди што се користат во технолошкиот процес;
15. историски податоци:
 - година на почеток на градба,
 - година на завршеток на градба,
 - година на почеток на работа, број на производни единици и номинална моќност (MW),
 - најголемо остварено годишно производство од почетокот со работа на термоелектраната (MWh);
16. сегашни податоци (за последната година):
 - број на производни единици,
 - номинална моќност на термоелектрана (MW),
 - расположлива моќност на термоелектрана (MW),
 - максимална моќност на термоелектрана (MW),
 - продадена (испорачана) електрична енергија на праг на термоелектрана (MWh),
 - сопствена потрошувачка (MWh),
 - број и времетраење на планирани и остварени прекини во последните десет години, за секоја година поединечно,
 - број и времетраење на непланирани прекини во последните десет години, за секоја година поединечно,
17. податоци за опрема:
 - производни единици (блокови):
 - број на производни единици (блокови),
 - година на пуштање во работа на блок,

- проценет животен век на блок,
 - основно гориво,
 - специфична потрошувачка на гориво (GJ/MWh),
 - спремност за функција на автоматска регулација (да/не),
 - локација на мерење на електрична енергија за испорака на мрежа;
 - парен котел:
 - тип и производител на парен котел,
 - потрошувачка на гориво;
 - парна турбина:
 - тип и производител на парна турбина,
 - номинална моќност (MW),
 - број на вртежи (vrt/min),
 - притисок на пареа (MPa),
 - број на одземања,
 - притисок на кондензација (MPa),
 - начин на поврзување со генератор;
 - кондензатор:
 - тип и производител,
 - површина (m²),
 - разладен систем:
 - тип и производител,
 - капацитет
 - електрофилтер:
 - тип и производител,
 - ефикасност;
 - генератор:
 - тип, производител и номинални податоци за генераторот,
 - блок трансформатор:
 - тип, производител и номинални податоци за трансформаторот,
18. податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка.

III. Податоци за постројка за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија (когенеративна постројка)

1. име на когенеративната постројка;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на когенеративната постројка во размер 1: 25 000;
3. локација на когенеративната постројка на преносната/дистрибутивната мрежа;
4. согласност за приклучување на системот за пренос/дистрибуција;
5. основни технички карактеристики на когенеративната постројка;
6. локациска основа на когенеративната постројка, со легенда;
7. технолошка шема на когенеративната постројка, со легенда;
8. основа на когенеративната постројка со распоред на основната опрема;
9. пресек на когенеративната постројка;
10. основни технички податоци за:
 - гасна турбина;
 - генератор на гасна турбина;
 - парна турбина;
 - генератор на парна турбина;

- котли-утилизатори;
 - разладен систем; и
 - енергетско гориво;
11. еднополна струјна шема;
 12. локација на мерни уреди со нивни карактеристики;
 13. локација на точки на предавање на електричната и топлинската енергија.

Табела 2**ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. карта (мапа) на која е прикажана локацијата на сите објекти што ја сочинуваат преносната мрежа;
2. еднополна шема (примарна опрема) со легенда, за сите објекти;
3. локација на опремата за мерење на електрична енергија со основни карактеристики на мерните уреди за сите мерни места каде се врши прием на електричната енергија од производство и од други системи и мерни места каде што се врши испорака на електрична енергија на директни потрошувачи и дистрибуција како и за сите контролни мерни места;
4. табеларен преглед на далеководи со нивна поединечна должина (km) по напонско ниво (400 kV, 220 kV, 110 kV) со основни податоци за вид на столбови, број на столбови, материјал и пресек на проводникот и дозволено трајно струјно оптоварување (A);
5. табеларен преглед со име на трафостаница, тип на трансформатор, номинална струја (A) и номинална привидна моќност на трансформаторот (MVA), по напонско ниво и број на единици со поединечна и вкупна моќност (MVA);
6. табеларен преглед на производители на електрична енергија приклучени на преносниот систем со податоци за име на ХЕЦ/ТЕЦ и за приклучокот;
7. табеларен преглед на директни потрошувачи приклучени на преносниот систем со податоци за име на потрошувачот и за приклучокот;
8. табеларен преглед за дистрибуции приклучени на преносниот систем со податоци за приклучокот;
9. табеларен преглед на загуби на електрична енергија во преносниот систем за последните пет години, и тоа за:
 - вкупни загуби (MWh),
 - технички загуби (MWh);
10. број и времетраење на планирани и остварени прекини во последните пет години, за секоја година поединечно;
11. број и времетраење на непланирани прекини во последните пет години, за секоја година поединечно;
12. максимално годишно оптоварување во преносна мрежа (MW) за последните пет години;
13. план за изградба на нови и реконструкција на постојни објекти за обезбедување на сигурност, доверливост и безбедност во снабдувањето со електрична енергија, најмалку за наредните три години.

Табела 3**ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. табеларен преглед со реден број и име на организациона единица со број на потрошувачи по напонско ниво и групи на потрошувачи;
2. локација на опремата за мерење на електрична енергија со основни карактеристики на мерните уреди за потрошувачите приклучени на напонско ниво од 35kV, 20kV, 10kV и 6kV;

3. табеларен преглед на точките на прием од дистрибуираните производители и точките на испорака на електрична енергија (локација, напонско ниво од 35kV, 20kV, 10kV и 6kV);
4. табеларен преглед со вкупна должина по напонско ниво (110kV, 35kV, 20kV, 10kV, 6kV и 0,4kV) на надземни водови (km) со број и вид на столбови;
5. табеларен преглед со име на трафостаница, тип на трансформатор, номинална струја (A) и номинална привидна моќност на трансформаторот (MVA), по напонско ниво и број на единици со поединечна и вкупна моќност (MVA), со исклучок на дистрибутивни трафостаници на 10/0,4 kV/kV;
6. табеларен преглед на дистрибутивни трафостаници на 10/0,4 kV/kV групирани по тип на трансформатор со номинална струја (A) и номинална привидна моќност на трансформаторот (MVA);
7. табеларен преглед на максимално годишно струјно оптоварување (A) за секоја трафостаница наведена во табеларниот преглед од точка 5;
8. број и времетраење на планирани и остварени прекини во последните пет години, за секоја година поединечно;
9. број и времетраење на непланирани прекини во последните пет години, за секоја година поединечно;
10. план за изградба на нови и реконструкција на постојни објекти најмалку за наредните три години;
11. табеларен преглед на загуби на електрична енергија во дистрибутивниот систем за секоја организациона единица поодделно за последните пет години, и тоа за:
 - вкупни загуби (MWh),
 - технички загуби (MWh);
12. опрема за управување и контрола на системот за дистрибуција на електрична енергија (технички опис со шематски приказ за секоја организациона единица);
13. систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на системот за дистрибуција на електрична енергија заради негово сигурно и безбедно функционирање, со назначување на сопственикот;
14. список и опис на функции на софтверот;
15. опис и организација на системот за контрола, одржување и отчитување на мерните уреди;
16. релевантни интерни акти сврзани со неговите права и обврски во вршење на дејноста дистрибуција на електрична енергија (правилници, упатства, прирачници и др.), како и преглед и временски план за нивно донесување.

Табела 4**ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ**

1. опрема за управување и контрола на електроенергетскиот систем (технички опис со шематски приказ);
2. систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на електроенергетскиот систем заради негово сигурно и безбедно функционирање, со назначување на сопственикот;
3. список и опис на функции на софтверот;
4. релевантни интерни акти сврзани со правата и обврските за остварувањето на функцијата управување со електроенергетскиот систем (правилници, упатства, прирачници и др.), како и преглед и временски план за нивно донесување;
5. табеларен преглед на точките на прием и точките на испорака на електрична енергија (локација, напонско ниво и др.);
6. преглед и временски план за потпишување договори со други субјекти во земјата или во странство;

7. преглед на меѓународни организации во кои барателот на лиценца има обврска да учествува;
8. податоци за капацитетот на интерконективните далеководови со преносните системи на соседните земји.

Табела 5

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗАРОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. релевантни интерни акти (правилници, упатства, процедури и др.) за ефикасно функционирање на пазарот на електрична енергија со кои се уредуваат правата и обврските на учесниците на пазарот;
2. преглед и временски план за потпишување договори со други субјекти во земјата или во странство;
3. опис и организација на системот за комуникација со операторот на електроенергетскиот систем;
4. податоци за информациониот и телекомуникацискиот систем и опрема;
5. преглед на меѓународни организации во кои барателот на лиценца има обврска да учествува.

Табела 6

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ НА МАЛО

1. број на потрошувачи по напонско ниво (35 kV, 20kV, 10kV, 6 kV, 0.4 kV) и по категорија на потрошувачи;
2. испорачана (фактурирана) електрична енергија (MWh) на потрошувачи по напонско ниво и по категорија на потрошувачи за последната година (за постојни снабдувачи);
3. опис и организација на системот и софтверот за издавање и контрола на сметките за тарифните потрошувачи;
4. опис и организација на системот за комуникација со операторот на дистрибутивниот систем;
5. опис и организација на системот за комуникација со тарифните потрошувачи;
6. форма и содржина на договорот за набавка и продажба на електрична енергија и моќност на тарифните потрошувачи.

Табела 7

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС

1. карта (мапа) на која е прикажана локацијата на сите објекти што го сочинуваат преносниот систем, со легенда;
2. основни карактеристики на преносната мрежа (должина, дијаметар, дебелина на стенката на цевката, притисок и др. на магистралните водови и разводните гранки);
3. главна приемно - предавателна станица (со ситуација на објектот, основа на објектот со распоред на вградената основна опрема, со легенда);
4. табеларен преглед на главните мерно регулациони станици со нивни основни податоци (локација, капацитет, притисок пред редукција и притисок по редукција, тип, производител и др.);
5. номинален преносен капацитет на магистралниот гасовод во $\text{m}^3/\text{година}$;
6. количина на пренесен природен гас во $\text{m}^3/\text{година}$ (за последните пет години);

7. табеларен преглед на мерните регулациски станици кај потрошувачите приклучени на преносната мрежа, со нивни основни податоци (локација, капацитет, притисок пред редукција и притисок по редукција, тип, производител и др.);
8. табеларен преглед на потрошувачи непосредно приклучени на преносниот систем, со податоци за име на потрошувачот и локација за приклучокот;
9. табеларен преглед на дистрибуции за природен гас приклучени на преносниот систем со податоци приклучокот и локација на приклучокот;
10. технички загуби во системот ($\text{m}^3/\text{година}$);
11. број и времетраење на планирани и остварени прекини во последните три години, за секоја година поединечно,
12. број и времетраење на непланирани прекини во последните три години, за секоја година поединечно,
13. план за изградба на нови и реконструкција на постојни објекти најмалку за наредните три години.

Табела 8

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС

1. опрема за управување и контрола на системот за природен гас (технички опис со шематски приказ);
2. систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на системот за пренос на природен гас заради негово сигурно и безбедно функционирање, со назначување на сопственикот;
3. список и опис на функции на софтверот;
4. релевантни интерни акти поврзани со правата и обврските за остварувањето на функцијата управување со системот за пренос на природен гас (правилници, упатства, прирачници и др.), како и преглед и временски план за нивно донесување;
5. табеларен преглед на точките на прием и точките на испорака на природен гас (локација, притисок и др.);
6. опис и организација на контрола, одржување и отчитување на мерните уреди поставени на системот за пренос на природен гас;
7. преглед на меѓународни организации во кои барателот на лиценца има обврска да учествува;
8. податоци за капацитетот на интерконективните врски со гасоводните преносни системи на соседните земји.

Табела 9

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС

1. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата со вцртана дистрибутивна мрежа, со легенда;
2. табеларен преглед со реден број и име на локацијата, број на потрошувачи по ниво на притисок и групи на потрошувачи;
3. релевантни интерни акти сврзани со правата и обврските во вршење на дејноста дистрибуција на природен гас (правилници, упатства, прирачници и др.), како и преглед и временски план за нивно донесување;
4. опис и организација на системот за контрола, одржување и отчитување на мерните уреди.

Табела 10

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС

1. опрема за управување и контрола на системот за дистрибуција на природен гас (технички опис со шематски приказ за секоја локација);
2. систем и средства за комуникација со сите субјекти поврзани на системот за дистрибуција на природен гас заради негово сигурно и безбедно функционирање, со назначување на сопственикот;
3. список и опис на функции на софтверот;
4. релевантни интерни акти за безбедно и сигурно вршење на дејноста управување со системот за дистрибуција на природен гас (правилници, упатства, прирачници и др), како и преглед и временски план за нивно донесување.

Табела 11

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС

1. преддоговори или договори за снабдување со природен гас (оригинал или фотокопии заверено од нотар) со заинтересирани тарифни потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас за период од една календарска година;
2. преддоговори или договори (оригинал или фотокопии заверено од нотар) со добавувачот на природен гас од кои може да се согледа обезбеденост на количините на природен гас;
3. опис на системот и организацијата на снабдувањето со природен гас на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас;
4. опис и организација на системот за следење, контрола, евидентирање, издавање на сметки за превземени и испорачани количини на природен гас за тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас;
5. опис и организација на системот за комуникација со тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас;
6. опис и организација на системот за комуникација со операторот на системот за пренос на природен гас;
7. копија од издадена лиценца за вршење на дејност трговија со природен гас.

Табела 12

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС

1. планиран број на потрошувачи според ниво на притисок и категорија на потрошувачи;
2. планирана количина на природен гас ($\text{nm}^3/\text{година}$) за испорака на потрошувачите според нивото на притисок;
3. опис и организација на системот за следење, контрола, евидентирање, издавање на сметки за превземени и испорачани количини на природен гас;
4. опис и организација на системот за контрола, одржување и отчитување на мерните уреди;
5. опис и организација на системот за комуникација со тарифните потрошувачи;
6. опис и организација на системот за комуникација со операторот на системот за дистрибуција на природен гас;
7. форма и содржина на договорот за набавка и продажба на природен гас на тарифните потрошувачи.

Табела 13

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРАНСПОРТ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ПРЕКУ НАФТОВОДИ ОДНОСНО ПРОДУКТОВОДИ

1. карта (мапа) на која е прикажана локацијата на сите објекти што го сочинуваат нафтоводот, односно продуктоводот, со легенда;
2. основни карактеристики на нафтоводот, односно продуктоводот (номинален капацитет, должина, дијаметар, дебелина на стенката на цевката, притисок, температура и др.);
3. капацитет на постројката за претоварување и прифаќање на нафтата и нафтените деривати;
4. табеларен преглед на транспортираните годишни количини на сурова нафта, односно нафтени деривати преку нафтоводот, односно продуктоводот (тони) за последните три години.

Табела 14

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕРАБОТКА НА НАФТА И ПРОИЗВОДСТВО НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. основни технички карактеристики на рафинеријата на нафта;
2. карта (мапа) на која е прикажана локацијата на сите објекти што ја сочинуваат рафинеријата на нафта вклучувајќи ги и резервоарите за сурова нафта и нафтени деривати, со легенда;
3. технолошка шема на рафинеријата на нафта, со легенда и асортиманот на финални производи;
4. инсталиран капацитет за преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати во рафинеријата на нафта (ton/година);
5. табеларен преглед на годишно преработени количини на сурова нафта (ton/година) за последните пет години;
6. табеларен преглед на годишно произведени количини на нафтени деривати, поодделно по видови (ton/година) за последните пет години.

Табела 15

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА НАФТА И/ИЛИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ, СО БИОГОРИВА

1. име и локација на расположивите складишта за нафта и/или нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт, со биогорива;
2. табеларен преглед со број и капацитет (m^3) на резервоари и видови на деривати складирани по резервоари;
3. шематски приказ на складиштето со легенда и технички карактеристики на резервоарите и опремата;
4. форма и основни елементи на договорот за складирање.

Табела 16

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГОРИВО	
1.	основни технички карактеристики на рафинеријата за производство на биогориво;
2.	карта (мапа) на која е прикажана локацијата на сите објекти што ја сочинуваат рафинеријата за производство на биогориво, со легенда;
3.	технолошка шема на рафинеријата за производство на биогориво со легенда и приказ на влезни и излезни продукти;
4.	инсталиран капацитет за преработка на биомаса и производство на биогориво во рафинеријата за производство на биогориво (ton/година);
5.	табеларен преглед на годишно преработени количини на биомаса по вид (ton/година) за претходната година и план за наредната година;
6.	табеларен преглед на годишно произведени количини на биогориво (ton/година) за претходната година и план за наредната година.

Табела 17

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ НАМЕШУВАЊЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВА	
1.	карта (мапа) на која е прикажана локација на расположивите резервоари за складирање на фосилното гориво и резервоари за складирање на биогориво (ФАМЕ или биоетанол) кои се користат за намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива, со легенда;
2.	шематски приказ на системот за намешување со легенда и технички карактеристики на резервоарите и опремата;
3.	број и капацитет на резервоарите за складирање на мешавините.

Табела 18

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА	
1.	локацијата на топланата;
2.	основа на топланата со распоред на вградена основна опрема, со легенда;
3.	инсталиран топлински капацитет на топланата (MW), со поединечен инсталиран капацитет по котел;
4.	видови на горива кои се користат во топланата;
5.	количина на произведена топлинска енергија (MWh/година) по топлана, за последните пет години;
6.	локација на мерни уреди со нивни карактеристики;
7.	локација на точки на испорака на топлинската енергија на дистрибутивната мрежа.

Табела 19

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА	
1.	карта (мапа) на која е прикажана локацијата на геотермалните извори и сите објекти што го сочинуваат системот за експлоатација на геотермалната енергија;
2.	основни технички карактеристики на системот за експлоатација на геотермалната енергија;
3.	количина на исцрпена геотермална вода (m ³ /година) и испорачана геотермална енергија (MWh/година), за последните пет години;
4.	локација на мерни уреди со нивни карактеристики;
5.	локација на точки на испорака на геотермална енергија на дистрибутивната мрежа.

Табела 20

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
1. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата со вцртана дистрибутивна мрежа, со легенда; 2. должина на дистрибутивната мрежа во km; 3. количина на дистрибуирана енергија во MWh/година, за последните пет години; 4. список на топлински станици со основни технички податоци; 5. локација на мерни уреди со нивни карактеристики; 6. локација на точки на испорака на топлинска енергија на снабдувачот и потрошувачите; 7. релевантни интерни акти за безбедно и сигурно вршење на дејноста дистрибуција на топлинска енергија (правилници, упатства, прирачници и др), како и преглед и временски план за нивно донесување.

Табела 21

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА (ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ДОБИЕНА ОД ГЕОТЕРМАЛНА ВОДА)
1. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата со вцртана дистрибутивна мрежа, со легенда; 2. должина на дистрибутивната мрежа во km; 3. количина на дистрибуирана геотермална вода (m³/година) и количина на дистрибуирана топлинска енергија (MWh/година), за последните пет години; 4. список на топлински станици со основни технички податоци; 5. локација на мерни уреди со нивни карактеристики; 6. локација на точки на испорака на геотермална енергија на снабдувачот и потрошувачите; 7. релевантни интерни акти за безбедно и сигурно вршење на дејноста дистрибуција на геотермална енергија (правилници, упатства, прирачници и др), како и преглед и временски план за нивно донесување.

Табела 22

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА
1. број и инсталирана моќност на потрошувачи по категорија на потрошувачи; 2. количина на испорачана/продадена топлинска енергија на тарифните потрошувачи во MWh/година, за последните пет години; 3. опис и организација на системот за контрола, одржување и отчитување на мерните уреди; 4. опис и организација на системот и софтверот за издавање и контрола на сметките за потрошувачите; 5. опис и организација на системот за комуникација со потрошувачите; 6. форма и содржина на договорот за набавка и продажба на топлинска енергија на тарифните потрошувачи.

Табела 23

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА (ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ДОБИЕНА ОД ГЕОТЕРМАЛНА ВОДА)
1. број и вид на потрошувачи на геотермална вода; 2. количина на испорачана геотермална вода со пресметана топлинска енергија на испорачаната геотермална вода потрошувачи во MWh/година, за последните пет години;

3. опис и организација на системот за контрола, одржување и отчитување на мерните уреди;
4. опис и организација на системот и софтверот за издавање и контрола на сметките за потрошувачите;
5. опис и организација на системот за комуникација со потрошувачите;
6. форма и содржина на договорот за набавка и продажба на геотермална енергија на потрошувачите.

Табела 24

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВА ЕНЕРГИЈА

1. Податоци за мала хидроелектрана (МХЕ) приклучена на преносна/дистрибутивна мрежа:

1. име на МХЕ;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на МХЕ во размер 1: 25 000;
3. локација на МХЕ на преносната / дистрибутивната мрежа;
4. согласност за приклучување на системот за пренос/дистрибуција;
5. ситуација на објекти на МХЕ;
6. основи на објектите со распоред на вградена основна опрема, со легенда;
7. еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда;
8. технички опис на приклучок на преносна/дистрибутивна мрежа, со опрема за мерење на испорачаната електрична енергија;
9. историски податоци:
 - година на почеток на градба,
 - година на завршеток на градба,
 - година на почеток на работа, број на производни единици и номинална моќност,
 - зголемување на капацитетот, број на производни единици и номинална моќност, по години,
 - најголемо остварено годишно производство од почетокот со работа на МХЕ;
10. сегашни податоци (за последната година):
 - број на производни единици,
 - номинална моќност на МХЕ,
 - расположлива моќност на МХЕ,
 - максимална моќност на МХЕ,
 - сопствена потрошувачка,
 - број и времетраење на планирани и остварени прекини во последните десет години, за секоја година поединечно,
 - број и времетраење на непланирани прекини во последните десет години, за секоја година поединечно,
11. податоци за опрема:
 - број на производни единици (агрегати),
 - година на пуштање во работа на агрегат,
 - проценет животен век на агрегат,
 - тип, производител и номинални податоци за турбината,
 - тип производител и номинални податоци за генераторот,
 - тип производител и номинални податоци за трансформаторот,
 - податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка.

II. Податоци за ветерна електрана приклучена на преносна/дистрибутивна мрежа:

1. име на ветерна електрана;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на ветерната електрана во размер 1: 25 000;
3. локација на ветерната електрана на преносната/дистрибутивната мрежа;
4. согласност за приклучување на системот за пренос/дистрибуција;
5. технички опис на приклучок на преносна/дистрибутивна мрежа, со опрема за мерење на испорачаната електрична енергија;
6. општи податоци:
 - година на почеток на градба,
 - година на завршеток на градба,
 - година на почеток на работа, број на производни единици и номинална моќност (MW),
 - зголемување на капацитетот, број на производни единици и номинална моќност (MW), по години,
7. податоци за опрема:
 - број на производни единици,
 - година на пуштање во работа на производната единица,
 - проценет животен век на производната единица,
 - тип и производител на турбина,
 - номинална моќност на турбина,
 - висина на кула, односно столб,
 - дијаметар на ротор,
 - број на лопатки,
 - површина која ја зафаќаат лопатките,
 - тип и производител на генератор,
 - номинална моќност на генератор,
 - номинален напон на генератор,
8. просечна брзина на ветер при висина на кула (столб);
9. очекувано производство на електрична енергија;
10. ниво на бучава;
11. податоци за систем за контрола.

III. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на преносна/дистрибутивна мрежа:

1. име на фотоволтаичен систем;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25 000;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа;
4. согласност за приклучување на системот за пренос/дистрибуција;
5. технички опис на приклучок на преносна/дистрибутивна мрежа, со опрема за мерење на испорачаната електрична енергија;
6. општи податоци:
 - година на почеток на градба,
 - година на завршеток на градба,
 - година на почеток на работа и проценет животен век на фотоволтаичниот систем,
 - зголемување на капацитетот, број на фотоволтаични модули и номинална моќност, по години;

7. податоци за опрема:
 - број на фотоволтаични модули,
 - тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул,
 - тип, производител и номинални податоци на батерија,
 - тип, производител и номинални податоци на инвертор;
8. годишно сончево зрачење на таа локација;
9. очекувано производство на електрична енергија.

IV. Податоци за електрана на биомаса приклучена на преносна/дистрибутивна мрежа:

1. име на електрана;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на електраната во размер 1: 25 000;
3. локација на електраната на преносната/дистрибутивната мрежа;
4. согласност за приклучување на системот за пренос/дистрибуција;
5. ситуација на објекти на електраната;
6. основи на објектите со распоред на вградена основна опрема, со легенда;
7. еднополна струјна шема (примарна опрема) со легенда;
8. технички опис на приклучок на преносна/дистрибутивна мрежа, со опрема за мерење на испорачаната електрична енергија;
9. технолошка шема на електраната;
10. податоци за складирање и снабдување со енергетско гориво и други флуиди што се користат во технолошкиот процес;
11. општи податоци:
 - година на почеток на градба,
 - година на завршеток на градба,
 - година на почеток на работа,
 - број на производни единици,
 - номинална моќност на електрана,
 - расположлива моќност на електрана,
 - максимална моќност на електрана,
 - планирана испорачана количина на електрична енергија на праг на електрана,
 - сопствена потрошувачка,
 - основно гориво,
 - специфична потрошувачка на гориво;
12. податоци за опрема:
 - број на производни единици,
 - година на пуштање во работа на производна единица,
 - проценет животен век на производна единица,
 - локација на мерење на електрична енергија за испорака на мрежа;
 - тип и производител и номинални податоци за турбина,
 - тип и производител и номинални податоци за генератор,
 - тип производител и номинални податоци за трансформаторот,
 - податоци за основната опрема за сопствена потрошувачка.

Табела 25

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРАНЗИТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. форма и содржина на договорите за транзит на електрична енергија;
2. копија од издадена лиценца за трговија со електрична енергија.

Табела 26


ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВА

1. име и локација на расположивите складишта за нафта и/или нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива;
2. број и капацитет на резервоари во складишниот простор по видови на нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива;
3. табеларен преглед на годишна продажба и снабдување со нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт, со биогорива, за секој дериват поодделно (litri/година или kg/година), за претходната година и план за наредната година;
4. копија од договорот за складирање, доколку се користи услуга за складирање од носител на лиценца за складирање.

ПРИЛОГ 2

ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

Образец - БЛ

 Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ	 Република Македонија								
Име и адреса на Барателот	Приемен печат на Регулаторната комисија за енергетика									
Лице определено за контакт од Барателот Име и презиме: Адреса: Телефон: Факс: Е-пошта (e-mail):										
ОПШТИ УПАТСТВА : • Барањето за издавање на лиценца се пополнува електронски на компјутер, на машина за пишување или со сино пенкало; • Сите глави од овој образец треба да бидат пополнети од страна на барателот и заедно со потребната документација треба да се поднесат до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија; • Доколку Барањето за издавање на лиценца го пополнувате на компјутер, одговорите впишете ги во сивите полиња и квадрати. (Движењето по полињата се прави со притискање на Tab ↵ командата од тастатурата или со притискање на курсорот, односно со двоен клик за пополнување на квадратите); • За секој вид на енергетска дејност за која барате лиценца, треба да поднесете одделно Барање за издавање на лиценца.										
I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ										
1. Име на Барателот (претпријатието)	1.1 Скратен назив на Барателот (претпријатието)									
2. Седиште на Барателот Улица: Број: Општина: Место: Држава:										
Телефон: Телефакс: Е-пошта (e-mail):										
3. Форма на организација на Барателот (претпријатието) <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>☐ ДОО</td> <td>☐ Акционерско друштво</td> </tr> <tr> <td>☐ Јавно трговско друштво</td> <td>☐ Јавно претпријатие</td> </tr> <tr> <td>☐ Командитно друштво</td> <td>☐ Друго правно лице</td> </tr> <tr> <td>☐ Командитно друштво со акции</td> <td></td> </tr> </table>			☐ ДОО	☐ Акционерско друштво	☐ Јавно трговско друштво	☐ Јавно претпријатие	☐ Командитно друштво	☐ Друго правно лице	☐ Командитно друштво со акции	
☐ ДОО	☐ Акционерско друштво									
☐ Јавно трговско друштво	☐ Јавно претпријатие									
☐ Командитно друштво	☐ Друго правно лице									
☐ Командитно друштво со акции										

4. Број на деловниот субјект - Барателот									
5. Единствен даночен број (ЕДБ)									
6. Датум на упис/регистрација									
7. Број на решение на упис/регистрација									
8. Орган кој го извршил уписот									
9. Приоритетна дејност / главна приходна шифра на претпријатието									
10. Систем на управување									
☐ Едностепен ☐ Двостепен ☐ Управител(и)									
11. Акт за основање									
☐ Статут (број, датум) ☐ Изјава (број, датум) ☐ Договор (број, датум) ☐ Друго (број, датум)									
12. Лице овластено за застапување на барателот, орган на управување и орган на надзор (за странските лица број на пасош или лична карта или друга исправа за утврдување на идентитет - важечка во нивната земја или регистарски број за правното лице)									
Презиме: Име:									
ЕМБГ:									
Државјанство:									
12.1 Својство									
12.2 Адреса									
Улица:					Телефон:				
Број:					Телефакс:				
Општина:					Е-пошта (e-mail):				
Место:									
Држава:									
12.3 Овластување во прометот									
☐ Внатрешен ☐ Неограничено ☐ Ограничено ☐ Надворешно трговски ☐ Неограничено ☐ Ограничено									
13. Број на основачи на друштвото на Барателот									
14. Подружница									
14.1 Вкупен број на подружници									
14.2 Назив на секоја подружница									

14.3 Адреса на подружницата														
Улица:														
Број:														
Место:														
Општина:														
Држава:														
14.4 Приоритетна дејност/главна приходна шифра на подружницата														
14.5 Овластени лица на подружницата														
Презиме:		Име:												
ЕМБГ: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>														
Државјанство:														
14.6 Адреса на овластени лица на подружницата														
Улица:		Телефон:												
Број:		Телефакс:												
Општина:		Е-пошта (e-mail):												
Место:														
Држава:														
II. ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ЗА КОЈА СЕ БАРА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА														
- Во согласност со енергетската дејност наведена во член 3 од овој Правилник, во долунаведената табела се впишува ознака (X) за енергетската дејност за која се бара издавање на лиценца. ЗАБЕЛЕШКА! Се обележува само една енергетска дејност за која се бара издавање на лиценца. За намерата за вршење на повеќе од една енергетска дејност треба да се поднесе одделно барање за издавање на лиценца.														
Ред. бр.	ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ	ОЗНАКА (X)												
1.	Производство на електрична енергија	☐												
2.	Пренос на електрична енергија	☐												
3.	Управување со системот за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија	☐												
4.	Управување со електроенергетскиот систем	☐												
5.	Организирање и управување со пазарот на електрична енергија	☐												
6.	Снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало	☐												
7.	Пренос на природен гас	☐												
8.	Управување со системот за пренос на природен гас	☐												
9.	Дистрибуција на природен гас	☐												
10.	Управување со системот за дистрибуција на природен гас	☐												
11.	Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас	☐												
12.	Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас	☐												
13.	Транспорт на нафта и нафтени деривати преку нафтоводи односно продуктоводи	☐												
14.	Преработка на нафта и производство на нафтени деривати	☐												
15.	Складирање на нафта и/или нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт, со биогорива	☐												
16.	Производство на биогориво	☐												
17.	Намешување на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива	☐												

18.	Производство на топлинска енергија	☐
19.	Производство на геотермална енергија	☐
20.	Дистрибуција на топлинска енергија	☐
21.	Дистрибуција на геотермална енергија (топлинска енергија добиена од геотермална вода)	☐
22.	Снабдување со топлинска енергија	☐
23.	Снабдување со геотермална енергија (топлинска енергија добиена од геотермална вода)	☐
24.	Производство на енергија од обновливи енергетски извори	☐
25.	Транзит на електрична енергија, природен гас, нафта или нафтени деривати	☐
26.	Трговија со електрична енергија, природен гас, системски услуги за електрична енергија и природен гас и трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт, со биогорива	☐

III. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТХОДНИТЕ ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА БАРАТЕЛОТ

1. Дали вашето претпријатие прв пат поднесува барање за издавање на лиценца?

ДА ☐ НЕ ☐

2. Дали вашето претпријатие претходно вршело некоја енергетската дејност?

ДА ☐ НЕ ☐

Ако ДА, наведете го видот и временскиот период на вршењето на енергетската дејност.

3. Дали сте носител на лиценца за енергетска дејност различна од енергетската дејност за која барате да ви се издаде лиценца?

ДА ☐ НЕ ☐

Ако ДА, наведете ги дејностите.

4. Дали сте носител на лиценца за вршење на енергетска дејност во друга држава?

ДА ☐ НЕ ☐

Ако ДА, за која енергетска дејност(и) се носител на лиценца и во која држава?

5. Дали досега сте биле одбиени за издавање на лиценца од страна на Регулаторната комисија или од надлежен орган на друга држава?

ДА ☐ НЕ ☐

Ако ДА, наведете ги причините.

IV. ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ

1. Дали вашето претпријатие има учество, значајно учество, мнозинско учество или мнозинско право на одлучување или заемно учество во други трговски друштва и/или учество значајно учество, мнозинско учество или мнозинско право на одлучување или заемно учество на други трговски друштва во вашето претпријатие?

ДА ☐ НЕ ☐

Ако ДА, наведете го името, седиштето, адресата и одговорното лице на трговското друштво, како и процентуалниот иснос на учеството.

2. Дали ги имате подмирено сите јавни давачки пропишани со закон?

ДА ☐ НЕ ☐

3. Дали кон вашето претпријатие е отворена или била отворена постапка за стечај или е отворена постапка за ликвидација?

ДА ☐ НЕ ☐

Ако кон вашето претпријатие е отворена или била отворена постапка за стечај, наведете ги причините и периодот.					
4. Доколку вашето претпријатие врши повеќе дејности (енергетски и/или не-енергетски дејности), дали водите финансиска евиденција за секоја дејност поодделно?					
ДА ☐ НЕ ☐					
5. Дали против претпријатието или против лицето овластено за застапување на претпријатието е донесена правосилна судска пресуда за прекршок или кривично дело?					
ДА ☐ НЕ ☐					
V. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНАТА И РАКОВОДНАТА СТРУКТУРА ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО					
1. Опис на организационата структура на претпријатието, бројот и квалификациона структура на извршители по сектори.					
2. Наведете го бројот и образованието на лицата кои што раководат и ракуваат со енергетскиот објект, опремата и уредите.					
VI. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО					
1. Финансиски средства на претпријатието					
Ред. бр.	Финансиски средства на претпријатието (според последниот финансиски извештај)	Ознака на АОП	Денари		
1	Постојани средства	002			
2	Тековни средства	022			
3	Парични средства и хартии од вредност	038			
4	Капитал и резерви	041			
5	Добивка за финансиската година	052			
6	Долгорочни и краткорочни обврски	058			
2. Воспоставени заложни права и хипотека					
Ред. Бр.	Договор за заложно право или хипотека	Датум на воспоставување на заложното право или хипотека	Рок на важење на заложното право или хипотеката	Предмет на заложното право или хипотеката	Вредност на заложното право или хипотеката
1					
2					
3					
4					
VII. ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ЗА КОЈ СЕ БАРА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА					
Енергетска дејност	Временски период за кој се бара издавање на лиценцата	Планиран почеток на вршење на дејноста	Планиран истек на важењето на лиценцата		

Датум:

Место:

М.П

Потпис на одговорното лице за застапување на барателот:

ПРИЛОГ 3

**ИЗЈАВА ЗА ВЕРОДОСТОЈНОСТА НА ПОДНЕСЕНИТЕ ПОДАТОЦИ
И ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД СТРАНА НА ОДГОВОРНИТЕ ЛИЦА
ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО**

1. Јас долу потпишаниот, изјавувам под кривична, материјална, и морална одговорност дека материјалните и финансиските податоци презентирани во прилог на барањето за издавање на лиценца, доставени до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, а кои се однесуваат на претпријатието, се точни и веродостојни и во целост одговараат на фактичката состојба на барателот.

Име на претпријатието:	
------------------------	--

	Име и презиме	Потпис
Одговорно лице за застапување (Директор на претпријатието)		
Финансиски директор		
Комерцијален директор		
Директор на производство		

Датум:

Место:

М.П

Потпис на одговорното лице за застапување на барателот:

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
601.

Врз основа на член 163, а во врска со член 125 и член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување (“Сл.весник на РМ” бр.80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 101/05 и 70/06) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (“Сл.весник на РМ” бр.50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04, 88/05 и 101/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2009 година, донесе

О Д Л У К А
КОН БАРАЊЕТО ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА СТАЖ НА ОСИГУРУВАЊЕ ШТО
СЕ ПРЕСМЕТУВА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО
ЈКП „СКОПСКА ЦРНА ГОРА“ – С. МИРКОВЦИ

Член 1

Во **ЈКП “Скопска Црна Гора” - с.Мирковци**, како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се сметаат следните работни места:

Ред. бр.	РАБОТНО МЕСТО	Предложен степен
1.	Работник за одржување на водоснабдителни системи	12/14

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работното место од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник на Стручната служба надлежна единица на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-1290/1
24 февруари 2009 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Ангел Максимов, с.р.

602.

Врз основа на член 163, а во врска со член 125 и член 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување (“Сл.весник на РМ” бр.80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 101/05 и 70/06) и член 35 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (“Сл.весник на РМ” бр.50/94, 34/95, 53/97, 10/02, 5/04, 23/04, 88/05 и 101/05), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 24 февруари 2009 година, донесе

О Д Л У К А
КОН БАРАЊЕТО ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА СТАЖ НА ОСИГУРУВАЊЕ
ШТО СЕ ПРЕСМЕТУВА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА РАБОТНИТЕ
МЕСТА ВО ДПТУ „БУЧИМ“ ДООЕЛ - РАДОВИШ

Член 1

Во ДПТУ “Бучим” ДООЕЛ - Радовиш, како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, се сметаат следните работни места:

Ред. бр.	РАБОТНО МЕСТО	Предложен степен
Технички служби на површински коп		
1.	Сменски рабoтoвoдитeл	12/14
Утовар и транспорт		
1.	Ракувач на багер	12/15
2.	Вoзaч нa дaмпeр	12/15
Дупчење и минирање		
1.	Мaјcтop зa минирање	12/15
2.	Пoмoшник мaјcтop зa минирање - пaлитeл нa мини	12/15
3.	Рaкувaч нa дупчaлки - мaјcтop	12/15
4.	Рaкувaч нa дупчaлки - пoмoшници	12/15

Припрема и помошни работи на ПК (одводнување, транспортни матишта и работни простории)		
1.	Работоводител за помошна опрема	12/14
2.	Булдожерист - грејдерист	12/15
3.	Ракувач на пумпа за одводнување	12/15
4.	Ракувач на цистерна и трактор	12/15
5.	Сигналист на багер и јаловиште	12/14
Примарно дробење		
1.	Пултисти - дробиличар	12/14
2.	Општ работник во примарно дробење	12/15
Дампери, помошна механизација и пумпи за одводнување		
1.	Механичар главен мајстор	12/14
2.	Механичар	12/14
3.	Механичар главен мајстор за напојување	12/14
4.	Механичар за напојување	12/14
5.	Сменски механичар	12/14
6.	Бравар по дамperi - главен мајстор	12/14
7.	Бравар по дамperi	12/14
8.	Гумар - вилушкар	12/15
9.	Вулканизер за дамперски гуми	12/14
10.	Ракувач на дигалка (подвижна) - главен мајстор	12/14
11.	Бравар главен мајстор - ракувач на дигалка	12/14
12.	Бравар главен мајстор	12/14
13.	Бравар	12/14
14.	Сменски бравар - заварувач	12/14
15.	Бравар - вулканизер	12/14
Одржување на багери		
1.	Заварувач главен мајстор	12/14
2.	Заварувач	12/14
3.	Подмачкувач	12/14
4.	Чистач - перач	12/14
5.	Алатничар - машинобравар	12/14
Електро одржување		
1.	Работоводител	12/14
2.	Електричар за одржување	12/14
3.	Сменски електричар	12/14
4.	Автоелектричар	12/14
Флотација - Техничка служба и администрација		
1.	Ракувач на вилушкар	12/14
2.	Ракувач на утоварач	12/14

Секундарно терцијално дробење		
1.	Работоводител	12/14
2.	Пултист	12/14
3.	Дробиличар	12/15
4.	Ракувач на колица	12/15
5.	Ракувач на хранилка	12/15
6.	Ракувач на транспортни траки	12/15
7.	Сменски машинобравар - заварувач II група	12/15
8.	Ракувач на хранилка во отворен склад	12/15
Машинско одржување во секундарно терцијално дробење		
1.	Работоводител	12/14
2.	Главен мајстор машинобравар	12/14
3.	Машинобравар I група	12/14
4.	Машинобравар II група	12/14
5.	Главен мајстор - машинобравар заварувач	12/14
6.	Машинобравар I група - заварувач	12/14
7.	Машинобравар II група - заварувач	12/14
8.	Машинобравар - кранист	12/14
9.	Машинобравар - вулканизер	12/14
Електро одржување - секундарно терцијално дробење		
1.	Работоводител	12/14
2.	Електричар - главен мајстор	12/14
3.	Електричар I група	12/14
4.	Електричар II група	12/14
Машинско одржување во Флотација		
1.	Работоводител	12/14
2.	Главен мајстор машинобравар	12/14
3.	Машинобравар I група	12/14
4.	Машинобравар II група	12/14
5.	Машинобравар кранист	12/14
6.	Главен мајстор машинобравар заварувач	12/14
7.	Машинобравар - заварувач I група	12/14
8.	Машинобравар - заварувач II група	12/14
Електро одржување во Флотација		
1.	Работоводител	12/14
2.	Електричар - главен мајстор	12/14
3.	Електричар I група	12/14
4.	Електричар II група	12/14

Флотација и мелење		
1.	Работоводител	12/14
2.	Ракувач на хранилки во силоси	12/15
3.	Млинар	12/14
4.	Реагентичар-флотер	12/15
5.	Флотер-пумпар	12/14
6.	Ракувач на филтер	12/14
7.	Ракувач на компресори бравар	12/14
8.	Подготвувач на реагенси и вар	12/15
Хидројаловиште		
1.	Работоводител	12/14
2.	Ракувач на циклонска пумпа	12/15
3.	Ракувач на циклони	12/15
4.	Машинобравар за одржување на циклони	12/15
Служба возен парк		
1.	Возач на камион над 7 тони	12/14

Член 2

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

Член 3

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работното место од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник на Стручната служба надлежна единица на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-1291/1
24 февруари 2009 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Ангел Максимов, с.р.

**ВО ИЗДАНИЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИЗДАНИЕТО**



400,00

НОВО!

**ЛЕКСИКОН
НА ПОИМИ ВО ЈАВНИТЕ
НАБАВКИ**

П О Р А Ч К А Б Р. 31

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Лексикон на поими во јавните набавки во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-551-24-01.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2009 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК ВИ ГО НУДИ СЛЕДНОТО ИЗДАНИЕ



ИЗБОРЕН ЗАКОНИК 2008

200,00

П О Р А Ч К А Б Р. 31

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Изборен законик во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-551-24-01.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2009 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот




www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2009031